



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-1123

Понеделник, 9 април 1973

БЕЛГРАД

БРОЈ 20

ГОД. XXIX

Цена на овој број е 8 динари. — Претплата за 1973 година изнесува 270 динари — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр 1 Пошта факс 226 — Телефон: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; телекс 11756

259.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРИМЕНА НА БЕНЕФИЦИРАНИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА НА НЕКОИ ГРУПАЦИИ НА СТОПАНСТВОТО, ЗА КОЈА ПРИЈАВАТА ЗА СКЛУЧЕНАТА РАБОТА НА УВОЗ НА СТОКИ Й Е ПОДНЕСЕНА НА НАДЛЕЖНАТА БАНКА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1972 ГОДИНА, А УВОЗОТ КЕ СЕ ИЗВРШИ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1973 ГОДИНА

1. На увозот на производите наведени во:

1) Решението за определување пониски царински стопи за специфична аеродромска опрема („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/70 и 18/71);

2) Решението за определување пониски царински стопи за специфична опрема за потребите на шумарството, дрвната индустрија и индустријата на целулоза и хартија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/70, 18/71 и 70/72);

3) Решението за определување пониски царински стопи за специфична опрема за индустријата на тутун („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/70 и 18/71);

4) Решението за определување пониски царински стопи за специфичната опрема за потребите на радио-дифузните установи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/70, 49/70 и 18/71);

5) Решението за определување пониски царински стопи за специфичната опрема за бродоградилницата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/71, 18/71 и 47/72);

6) Решението за определување пониски царински стопи за специфичната опрема за текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/71);

7) Решението за определување на пониски царински стапки за специфичната опрема во индустријата на тркални лежачи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/71);

8) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се увезува за потребите на производителите на мотори и моторни возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/71 и 70/72);

9) Решението за одредување пониски царински стапки за специфичната опрема за индустријата за преработка на обоени метали и на кабелската индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/72);

10) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема во индустријата на лизгачки лежишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/72);

11) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во производството на опкови и прибор за градежна столарија и мебел („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72);

12) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се ко-

ристи во експлоатацијата на минерални води („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72);

13) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во производството на машини алатки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72);

14) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во производството на спреј-вентили (Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72);

15) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во графичката индустрија и во новинската и издавачката дејност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/72 и 70/72);

16) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во млекарската индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/72);

17) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема која се користи во производството на електрични сијалици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/72);

18) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема која се користи во филмската индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/72);

19) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема која се користи во производството на прибор за јадење, угодителски садови и во ножарството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/72);

20) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема која се користи во производството на жица и жичени и вијчени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/72);

21) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема која се користи во производството на алати („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/72);

22) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема која се користи во производството на полупроводници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/72 и 57/72);

23) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во индустријата на кожа и обувки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/72);

24) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во производството на пишувачки машини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/72);

25) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во индустријата на гума („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/72);

26) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во производството на електроелектрични агрегати за мотори и моторни возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/72 и 70/72);

27) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во леарниците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/72 и 70/72);

28) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во индустријата на шеќер („Службен лист на СФРЈ“, бр 67/72);

29) Решението за одредување пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во производството на помошни средства за кожарската и текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/72);

30) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во рудниците на магнезит и глина и во индустријата на огноотпорни материјали, керамика и порцелан („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/72);

31) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи за изведување инвестициони работи во градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/72);

32) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во индустријата на градежни материјали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/72) и

33) Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во индустријата на стакло („Службен лист на СФРЈ“ бр 70/72) — чија важност престанала со донесувањето на Одлуката за престанок на важењето на прописите за царинските контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/73), кој увоз ќе се исврши до 30 септември 1973 година, ќе се примени царинската стапка од 10% ако пријавата за склучената работа на увозот на стоките за тие производи ѝ е поднесена на надлежната банка до 31 декември 1972 година.

2 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува почнувајќи од 1 јануари 1973 година.

Р п. бр. 87
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

260.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ДЕЛОВИ ЗА ГОЛЕМИ МОРСКИ БРОДСКИ МОТОРИ СО ВНАТРЕШНО СОГОРУВАЊЕ

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа — специфични делови за големи морски бродски мотори со внатрешно согорување, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
73.20/2	Друг прибор за цевки и цевоводи, од железо или челик	

1	2	3
	Ех. Дилактакциони компензатори на издувен цевовод на бродски дизел-мотор, размер поголем од 300 m/m за мотори од над 3000 KS	Сл
73.29/1	Трансмисиони синцири и нивни делови, од железо или челик Ех. Галови синцири од 2,5“ и поголеми, за бродски дизел-мотори од над 3000 KS	Сл
73.40/1 и 2	Други необработени и обработени изработки, од железо или челик Ех. Венци на запчалници, размер поголем од 800 mm и потешек од 250 kg наметнети за бродски дизел-мотори, од над 5000 KS	Сл
84.06	Мотори со внатрешно согорување, клипци Ех. Wardword-регулатори за регулирање доводот на гориво за бродски мотори од над 3000 KS	Сл
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. Хидраулични уреди за регулирање на работата на Wardword-регулатори, за бродски дизел-мотори од над 5000 KS	Сл
84.10/5	Клипни пумпи Ех. Брзнувачки пумпи чиј работен притисок е поголем од 300 At. за бродски дизелмотори од над 5000 KS	Сл
84.11/5	Други пумпи и др. Ех. Турбо-дувала и помошни дувала, за бродски дизел-мотори од над 3000 KS	Сл
84.18/26	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. — Двојни филтери за гориво, за бродски дизел-мотори од над 4000 KS — Влошки на филтери од монел метал или синтер бронза, за филтрирање на гориво за бродски дизел-мотори од над 3000 KS	Сл
84.59/2к	Други машини и механички уреди Ех. — Уреди за далечинско управување и контрола на работата на мотори, наменети за бродски дизел-мотори од над 3000 KS — Мачкалки за подмачкување на цилиндарот на мотор, за бродски дизел-мотори од над 3000 KS	Сл
84.61/1	Автоматски славини, вентили и сл. Ех. Вентили за заштита на мотори од експлозија во картерскиот простор, за бродски дизел-мотори од над 3000 KS	Сл

1	2	3
84.63/3	Други оски, лостови, лежишта и др. Ех. — Склопови на запчаници за погон на бреговидни оски, за бродски дизел-мотори од над 4000 KS — Специјални лизгачки лежишта за оски со пречник поголем од 200 mm со бел метал, за бродски дизел-мотори од над 3000 KS — Кукишта на пропулзивното лежиште, за бродски дизел-мотори од над 3000 KS	Сл Сл Сл
84.63/4	Оски за пренос на моќ Ех. — Коленести оски со тежина поголема од 11 тони, за бродски дизел-мотори од над 3000 KS — Пропулзивни оски со тежина поголема од 5 тони, за бродски дизел мотори од над 3000 KS	Сл Сл Сл

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1973 година до 31 декември 1975 година.

Р. п. бр 85
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

261.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА АВИОНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТОПАНСКАТА АВИЈАЦИЈА ВО 1973 ГОДИНА

1. На увозот на 12 земјоделски авиони од типот „Piper Pawne“ и два земјоделски авиони од типот „Cessna“, што се увезуваат за потребите на организациите на здружениот труд на стопанската авијација, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки за увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применува царинската стапка „Сл“.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари до 31 декември 1973 година.

Р. п. бр. 86
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

262.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЛИТИЧКОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛОР И НАТРИУМ-ХИДРОКСИД

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за електролитичко производство на хлор и натриумхидроксид, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	На именување	Царинска стапка
1	2	3
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. — Ебонитирани центрифугални пумпи — Центрифугални пумпи од титан — Центрифугални пумпи од специјално легиран благороден челик — Центрифугални пумпи од специјална изработка за транспорт на агресивни материјали	5 5 5 5
84.11/2	Компресори Ех. Компресори за хлор со прстен на сулфурна киселина	5
84.17/1s	Други машини и уреди Ех. Изменувачи на топлина од титан	5
84.18/26	Машини и уреди за филтрирање или пречистување течности и гасови Ех. Ебонитирани филтери	5
84.52/2к	Други машини и механички уреди Ех. Хлор-алкални електролитички ќелии (електролизери)	5
85.01/3	Исправувачи и исправувачки апарати Ех. Силициумски исправувачи за електролиза на сол	5

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на

СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1973 година до 31 декември 1975 година.

Р. п. бр. 78 •
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

263.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ЗАШТИТНИТЕ РАБОТИЛНИЦИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ИНВАЛИДИ

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во заштитните работилници за професионална рехабилитација на инвалиди, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
84.17/1д	Машини и уреди за разладување материјали Ех. Уреди (ладни маси) за разладување на бонбонска маса за производство на слатки	Сл
84.17/г-2	Други машини за сушење на дрво Ех. Машини за сушење на дрво со топол воздух	Сл
84.17/1с	Други машини и уреди Ех. — Казани со двојно дно за варење на бонбонска и слична маса за производство на слатки — Уреди (жешки маси) за загревање на бонбонска маса за производство на слатки	Сл Сл
84.19/2	Машини за пакување и завиткување на стоки Ех. Машини за пакување и завиткување на бонбони и карамели	Сл
84.21/3	Други апарати за распрскување на течности, со пумпи, за разни цели Ех. Апарати за метализација на производи од пластични маси со распрскување со помош на пиштол	Сл
84.30/11	Други машини Ех. Машини и уреди за производство на слатки врз база на шеќер (бонбони, локуми, желе, жолт шеќер, Кетен алва и сл.)	Сл
84.31/3	Други машини Ех. Машини за пластифицирање на печатени табаци и ролни	Сл
84.32/2	Други книгоподврзувачки машини Ех. — Машини за шиене книги — тул-машини — Машини за собирање табаци — Машини за лепење книги	Сл Сл Сл
84.33/1	Машини за изработка на хартијни кесиња, пливки и други предмети за пакување од хартија и картон	Сл
84.33/2	Машини за сечење хартија и картон Ех. — Механички машини за кроење (штанцување) на хартија и картон — Машини за перфорирање на хартија — Електрични машини за сечење на хартија и картон	Сл Сл Сл
84.34/1а	Машини, апарати и прибор за леене или слагање на букви (линотип, монотип, интертип итн.)	Сл
84.35/2	Графички машини за печат и цинкографија Ех. — Офсет, печатарски машини за рамен печат од табаци — Преси за изработка на пробни отпечатоци	Сл Сл
84.35/4	Други машини за печатење Ех. Машини за изработка на самолепливи ленти	Сл
84.40/1г	Машини за пеглање на конфекција и трикотажа Ех. — Машини за пеглање на конфекција и трикотажа со подвижна маса или лента — Машини за пеглање на машка преслика — Машини за пеглање на чорапи — Машини за пеглање на постава за беретшапки	Сл Сл Сл Сл
84.41/5	Индустриски машини за шиене на ткаенини, комплетни	Сл
84.41/6	Глави за машини од тар. број 84.41/5	Сл

1	2	3	1	2	3
84.41/7	Индустриски машини за шиене на кожа, пластика и слично	Сл	84.43/1	Машини за леење под притисок	Сл.
84.41/8	Глави за машини од тар. број 84.41/7	Сл	84.43/35	Хоризонтални машини за континуирано леење	Сл
84.41/9	Други индустриски машини за шиене Ех. — Машини за спојување (синцирење-кетлување) раб кон раб на делови на плетени стоки, финост со над 16 игли по еден цол — Специјални индустриски машини за шиене (опшивување на дупчиња, пришивување на копчиња и сл.) во конфекцијата, трикотажата и во друга текстилна индустрија — Индустриски шивачки машини за шиене на плетенини — Индустриски машини за шиене на крзно	Сл Сл Сл Сл	84.45/1в-2	Машини за изработка и обработка на цевки Ех. Автоматски машини за свиткување на цевки	Сл
84.41/10	Глави за машини од тар. број 84.41/9 Ех. Глави за машини од тар. број 84.41/9 за кои според ова решение е одредена царинска стапка	Сл Сл	84.45/1в-4	Машини за ладно обликување Ех. — Машини за бигување на жица — Автоматски машини за изработка на спирали — Машини за извлекување на жица — Машини за обликување на ножови за машини за пресување (штанцување) на хартија и картон	Сл Сл Сл Сл
84.42/3	Машини за изработка и поправка на обувки и на други изработки од кожа Забелешка: Стапката Сл ќе се применува при увозот на сите производи што според правилата за распоредувањето на стоките во Царинската тарифа се распоредуваат во овој тарифен став, освен за следните производи: — Машини за брусене и глодање на површина и на рабови на ѓонови и лубови, неавтоматски — Машини за танчење на рабови на кожа и картон — Машини за рамнење и пеглање на чевли на калап без шаблон — Машини за кубење на горниот и додниот дел на чевли, неавтоматски — Машини за симнување чевли од калап — Хидраулични машини за кроење на горна кожа, со подвижен полумост, сила на притисокот до 16 тона — Машини за заковување на женски топуци на чевли — Машини за формирање луб во горниот дел на чевел — Машини за ставање кедери на ѓонови — Пнеуматски апарати за дупчење дупчиња и за заковување ринглички, неавтоматски — Машини за пеглање на задниот раб на чизмички — Апарати за вртење на сари на чизмички — Апарати за термофиксирање капни на кожа, неавтоматски	Сл Сл	84.45/1в-5	Машини за увалување на запци, навои и слично	Сл
			84.45/1в-6	Други машини за обработка со деформација Ех. Машини за исправување и отсекување на жица	Сл
			84.45/2а-1	Универзални и продукциони стругови до 350 mm височина на шилците Ех. Универзални стругови специјално пригодени за вградување на уреди за копирање	Сл
			84.45/2а-3	Револвер стругови Ех. Специјални револвер стругови за производство на хидраулични арматури	Сл
			84.45/2а-4	Автоматски стругови со едно вретено, копирни и со програмско управување Ех. Копирни стругови	Сл
			84.45/2г	Острилки Ех. Специјални острилки за острење на ножови за сечење на хартија и картон — Острилки за острење на алат за стружење дрво	Сл Сл
			84.45/2д-3	Глодалки, копирни, специјални и други Ех. Копирни глодалки	Сл
			84.45/2е-2	Пили, циркуларни и специјални Ех. Специјални пили за сечење на машински редови на слог од олово	Сл
			84.45/2ж	Специјални машини за обработка со симнување на струганици Ех. Машини за гравирање	Сл
			84.47/1а	Обични преси за пресување на пластични материи Ех. Преси за изработка на производи од бакелит со пресување	Сл
			84.47/4	Машини за стружење дрво	Сл
			84.47/7	Машини за брусене на дрво	Сл

1	2	3	1	2	3
84.47/8	Пили за дрво Ех. — Хидраулични пили за попречно режење на штици — Специјални кружни пили за режење на дрвени елементи на одредена должина заради приготвување за обработка на машини за стружење — Специјални пили за изработка на лежиште на нож за пресекување (штанцување) на хартија и картон	Сл Сл Сл	85.11/1a	Печки греани со отпор (отпорни) Ех. — Подвижни печки за печење на керамички производи — Печки за топење на метали за хоризонтални машини за континуирано леење	Сл Сл
84.47/10	Други машини за механичка преработка на дрво Ех. Специјални машини за калибрирање на чепови со стискање по пат на валјаци	Сл	85.11/3	Електрични машини и апарати за заварување, летување и спојување Ех. — Електрични машини за заварување — Електрични машини за заварување на фолии од пластични маси со високофреквентна струја	Сл Сл
84.47/12	Други машини Ех. — Специјални машини за обработка на предмети од бакелит — Специјални машини за релјефирање површина на дрво: со втиснување, резбареење и глодање — Машини за сечење и бричење на краишта на хидраулични црева	Сл Сл Сл	90.07/8	Други фотографски апарати и сл. Ех. Фоторепродукциони камери за вертикално и хоризонтално снимање во графичката индустрија	Сл
84.56/7	Други машини за сортирање, просевање, сепарација, миеење, кршење и сл. Ех. — Преси за обликување на непечени керамички маси во производството на декоративни керамички производи — Машини за обликување на непечена керамичка маса во производството на декоративни керамички производи — Вакуум полжавести преси за хомогенизирање и извлекување на воздух од керамичка маса	Сл Сл Сл	90.10/3	Други апарати и др. Ех. Апарати и уреди за контактното копирање на филм, хартија, печатарски плочи и валјаци	Сл
84.59/2к	Други машини и механички уреди Ех. — Машини за облагородување на дрво и дрвени плочи со фино брусеење на лакираните површини — Машини за изработка на жичено плетиво — разбои — Уреди за изработка на производи од пластични маси со екструдирање или со брзнување — Машини за монтажа и демонтажа на метални арматури за краиштата на хидраулични црева — Специјални машини за изработка на производи од пластични маси по пат на вакуумирање (извлекување)	Сл Сл Сл Сл	90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. Апарати за мерење на дебелината на слојот на површинската заштита на метали со електричен отпор	Сл
84.60/2	Други леарски кутии за леарници на метали, калапи за леење метали и сл. Ех. Калапи за преси за обликување на непечени керамички маси во производството на декоративни керамички производи	Сл	<p>2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1973 година до 31 декември 1975 година.</p> <p>Р. п. бр. 89 4 април 1973 година Белград</p> <p>Сојузен извршен совет</p> <p>Претседател, Џемал Биедиќ, с. р.</p> <p>264.</p> <p>Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува</p> <p>РЕШЕНИЕ</p> <p>ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ УВЕЗУВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА</p> <p>1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се увезува за потребите на безбедноста на воздушната пловидба, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени про-</p>		

изводи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	На именување	Царинска стапка
1	2	3
85.01/1а-2вв	Генератори и мотори други, тежина и гт над 100 kg парче	Сл
85.13/6	Телепринтери и слични електрични апарати	Сл
85.15/3а	Предаватели и приемници за врска (бродски специјални)	Сл
85.15/3г	Радиогониометриски станици и комплетни уреди за радиолокација во сообраќајот (земски радар и сл. VOR-ови, маркери)	Сл
85.16/2г	Електрични — електронски апарати за контрола на сигурноста и за командување во воздушниот сообраќај	Сл
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. — Електрични телеметри за мерење на облачноста — Електрични анемографи за мерење на правецот и брзината на ветрот — Електрични визибилиметри за мерење на видливоста	Сл Сл Сл Сл
92.11/3	Повеќеканални магнетофони, за потребите на сообраќајот	Сл

2. Царинската стапка „Сл“ ќе се примени и на увозот на делови на специфичната опрема од точка 1 на ова решение, без оглед дали тие делови при увозот се распоредуваат во тарифните броеви опфатени со ова решение или во други тарифни броеви на Царинската тарифа.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1973 до 31 декември 1975 година.

Р. п. бр. 90.
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биједиќ, с. р.

265.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО 1973 ГОДИНА

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одреду-

вање на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	На именување	Царинска стапка
1	2	3
04.03/1	Путер свеж, до 5.400 t	Сл
15.07/1-а	Соино масло, сурово	Сл
15.07/1-б	Соино масло, рафинирано	Сл
15.07/5-а	Масло од сончоглед, сурово	Сл
15.07/5-б	Масло од сончоглед, рафинирано	Сл
17.01/2-а	Шеќер рафиниран, до 300.000 t	Сл
23.01/2	Брашно и прав од риби	Сл
23.04	Маслени погачи и сачма	Сл
26.01/5-б	Глиница, до 34.000 t	Сл
26.01/6-б	Концентрат на олово, до 40.00 t	Сл
26.01/7-б	Концентрат на цинк, до 25.000 t	Сл
26.01/10-а	Руда на хром, од 205 t	Сл
27.04/1-а	Кокс ситен	Сл
27.04/1-б	Кокс металуршки	Сл
27.04/1-в	Кокс леарски Вкупно кокс до 500.000 t	Сл
27.09/1	Сурова нафта, до 6.700.000 t	Сл
27.10/3-б	Авионски бензин, до 20.000 t	Сл
28.20/1	Оксиди и хидроксиди на алуминиум, до 120.000 t	Сл
28.29/1-а	Криолит, до 8.000 t	Сл
28.29/1в	Други Ех.	Сл
	Калциум флуорид	Сл
28.29/4	Други соли на флуор	Сл
28.35/1-а	Натриум сулфид	Сл
37.02/1-б	Филмови во ленти — ролни, осетливи на светлина, неекспонирани, дупчени или не, над 8 до 35 mm широчина, освен црно-бел позитив-филм од 16 mm за потребите на кинематографијата и радио-телевизијата, до 12.400.000 m:	
	1) црно-бел	Сл
	2) колор	Сл
37.02/2	Двојно емулзониран филмови за здравство	Сл
40.01/4	Латекс течен, до 3.250 t	Сл
40.02/1	Синтетичен каучук, до 10.000 t	Сл
40.02/2	Синтетичен латекс, до 4.430 t	Сл
41.01/1	Сурови говедски и коњски кожи, освен телешки кожи, до 25.000 t	Сл
41.01/2	Сурови телешки кожи, до 3.000 t	Сл
41.01/3	Сурови овчи и јагнешки кожи, со волна до 6.500 t	Сл
41.01/4	Сурови овчи и јагнешки кожи, без волна до 6.500 t	Сл
41.01/5	Сурови козји и јарешки кожи, до 500 t	Сл
41.01/6-а	Сурови свински кожи, до 8.700 t	Сл
41.02/2-а-1	Други говедски делум штавени кожи, до 2.200 t	Сл

1	2	3
41.04/1-а	Козји делум штавени кожи, до 1.100 t	Сл
41.04/2-а	Јарешки делум штавени кожи, до 500 t	Сл
47.01/3	Целулоза висококвалитетна, белена	Сл
47.01/4 до 7	Каустична целулоза и сулфатна целулоза, сурова, белена, освен онаа од тар. бр. 47.01/3; целулоза бисулфитна сурова, белена, освен онаа од тар. број 47 01/3	Сл
48.01/2-а	Хартија за печатење, илустрациона средно фина, сатинирана или машински мазна хартија во ролни, за длабински или офсет-печат, до количина од 25.450 t	3
48.07/1	Хартија за печатење и пишување Ех. Премачкувачки хартии во ролни, широчина на ролната над 15 cm, до 10.270 t	12
51.01/1а и в	Монофиламенти и други предива од бескрајни синтетични влакна	6
51.01/2-а	Предиво од рајон	6
51.01/2-б	Предива од ацетатни бескрајни влакна	4
51.01/2-д	Други вештачки влакна бескрајни	4
53.01/1	Волна од овци или јагниња, масна или испрана на грбот, невлачена и нечешлана, до 30 микрони, база непрана, до 20.000 t	Сл
53.05	Волна од овци или јагниња и други животински влакна (фина или груба), влачена или чешлана, без оглед дали е под или над 30 микрони, до 300 t	Сл
56.01/1	Синтетични влакна (испрекинати)	6
56.01/2	Вештачки влакна испрекинати	6
56.02	Повесма-кабли од бескрајни вештачки или синтетични филаменти, за изработка на вештачки или синтетични влакна (испрекинати)	6
56.04/1-а	Синтетични влакна чешлани	6
73.02/2-д	Фероволфрам	Сл
73.02/2-е-1	Калциум силициум до заклучно 75% Si	Сл
73.02/2-з	Ферохром	Сл
73 02/2-и	Фероникел	Сл
73 02/2j	Фероалуминиум	Сл
73 02/2-л	Други феролегури	Сл
74 01/3 и 4	Суров бакар (блистер) и бакар рафиниран, со 50.000 t	Сл
74.03/1-а	Прачки од нелегиран бакар (бакарна жица со пресек над 6 mm), до 10.000 t	Сл
75 01/3	Никел необработен, до 1.000 t	Сл
76 01/2-а, б и в	Алуминиум необработен, во инготи, трупци, кекс, ливни легури и легури за гмечење, до 29.200 t	Сл
79 01/2-б	Цинк суров, нерафиниран, до 15.000 t	Сл
80 01/2	Калај суров, до 1.200 t	Сл
82.02/3	Други алати за машини и рачни алатки Ех. — Дијамантски дискови, до 1.500 парч. — Пили и ленти со дијамантски дискови, до 800 парч.	Сл Сл

1	2	3
84.06	Мотори со внатрешно согорување, клипни Ех. Авионски мотори за стопанската авиација	Сл

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари до 31 декември 1973 година.

Р. п. бр. 91
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

266.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА ЖИВА И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЖИВА

1. На увозот на производите од долунаведени-те тарифни броеви односно ставовите од Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во рудниците на жива и во производството на жива, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службени лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	На именување	Царинска стапка
1	2	3

84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. — Центрифугални пумпи за одвод на вода од јами во рудници, капацитет 6m ³ во минута, притисок над 30 атмосфери — Подводни центрифугални пумпи за одвод на вода од јами во рудници	5 5
84.11/2	Компресори Ех. Стационарни компресори, капацитет над 60 нормални m ³ воздух во	

1	2	3	1	2	3
	минута, притисок од 7 атмосфери и повеќе за мотори со напон од 2500 V	5	84.62/2	Валчести лежишта Ех.	
84.11/4	Вентилатори Ех. — Вентилатори за извлекување гасови од ротациони печки за сублимација на жива, отпорни на сулфур-диоксид — Вентилатори од низок притисок за проветрување на јами во рудници, капацитет од 5000 m ³ воздух во минута и повеќе	5		Потпорни обртни наслонки (валчести лежишта за обртни носачи) на ротациони печки за сублимација на жива	5
84.13/1a	Ложишта за печки за течни горива Ех. Горилници за ротациони печки за сублимација на жива од руда со пржење	5	85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати (командни, разводни и сигнални табли, пултови и сл.) Ех. — Командни и разводни уреди за управување со ротациони печки за сублимација на жива — Командни и разводни уреди за управување со скип-уреди — Командни и разводни уреди за управување со центрифугални пумпи за одвод на вода од јами во рудници, атестирани за јамски услови на работа	5
84.14/4в	Други индустриски печки Ех. Ротациони печки за сублимација на жива од руда со пржење	5	85.19/6	Заштитни уреди за постројки од висок и низок напон (осигурувачи, одводници на пренапон, релеи, прекинувачи и др.) Ех. Заштитни уреди за пумпни станици — центрифугални пумпи за одвод на вода од јами во рудници, со електрична и хидраулична заштита, атестирани за јамски услови на работа	5
84.17/1s	Други машини и уреди Ех. Уреди за проточно загревање на мазут за ложење ротациони печки за сублимација на жива, капацитет 15 тона на ден, температура на загревање над 80°	5	86.02/1к	Акумулаторски електрични локомотиви Ех. Локомотиви за јамски транспорт на руда	5
84.18/2б	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. Уреди (циклони) за издвојување на прав од гасови на ротациони печки за сублимација на жива	5	86.07/1з	Вагонетки и јамски колички Ех. Специјални јамски вагонетки превртувачи со можност на вртење само на една страна	5
84.22/1a	Товарни лифтови Ех. Скип-уреди за изнесување на руда од јами	5	87.02/3в-2	Камиони, кипери и дамperi, над 20 до 30 тона носивост Ех. Дамperi за пренос на руда	5
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар и сл. Ех. Самоходни натоварувачи јамски, со пнеуматски погон	5	87.02/3в-3	Камиони, кипери и дамperi над 10 до 20 тона носивост Ех. Дамperi за превоз на прженец од ротациони печки за сублимација на жива, приспособени за транспорт на жежок материјал со температура 500° до 600°	5
84.49/1	Алати со пнеуматски погон Ех. Дупчачки пнеуматски чекани за откоп во рударство, со воден млаз за неутрализирање на прав	5	90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на работата на ротациони печки за сублимација на жива	5
84.56/7	Други машини за сортирање, просевање, сепарација, перење, кршење и сл. Ех. — Егзели-уреди за одвојување на жива од смеска на жива и прав со мешање и гмечење — Специјални дробилки за дробење на живина руда, капацитет од 140 тона-на час и повеќе	5			
84.59/21	Други машини и механички справи Ех. Уреди за торкретирање на јамски простори	5			

2. Ова решение ќе се примени и на производите увезени во периодот од 1 јануари до 1 февруари 1973 година, ако во тој период за тие производи не е платена царина според Решението за определување пониски царински стапки за специфичната опрема за рудниците на жива и за производството на жива („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/72).

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 2 февруари 1973 година до 31 декември 1975 година.

Р. п. бр. 92
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биједиќ, с. р.

267.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЦАРИНСКИОТ КОНТИНГЕНТ ЗА УВОЗ НА СТОКИ СПОРЕД ЛИСТАТА „Д“ НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ПРОТОКОЛ КОН СПОГОДБАТА ЗА ЛОКАЛНА РАЗМЕНА ПОМЕГУ ПОГРАНИЧНИТЕ ЗОНИ БУЕ, КОПЕР, СЕЖАНА, НОВА ГОРИЦА И ТРСТ

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви на Царинската тарифа ќе се применуваат царинските стапки „Слободно“:

Тарифен број	На именување	До вредноста во милиони динари
1	2	3
04.04/1	Сирења	1,14
06 01/1	Семиња, садници и нивни делови: главици, грутки, корења и ризоми за расад	1,14
06.02/1 и 2	Резници и садници	4,30
08.02/1	Пертокали и мандарини	4,30
08.02/2а	Лимони	2,87
12.03	Семиња за сеидба	2,87
15.07	Растителни масла, течни и цврсти, сурови, пречистени или рафинирани Ех. Јастиви масла	1,43
17 04/1	Бонбони	
17.04/2	Екстракти од слатко дрво	
17 04/4	Други производи од шеќер, без какао	0,28
22 03	Пиво	0,57
22.05/3	Десертни вина од сите видови	0,57
22 06	Вермут	
28.01, 28.04, 28.06, 28.07, 28.10, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.16, 28.18, 28.19, 28.20, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.26, 28.27, 28.28, 28.30, 28.31, 28.32,		

1	2	3
28.33, 28.34, 28.35, 28.36, 28.37, 28.38, 28.39, 28.40/1, 2 и 3а), б), в), г), 28.41, 28.43, 28.44, 28.45, 28.46, 28.47, 28.48, 28.49, 28.50, 28.51, 28.52, 28.53, 28.54, 28.55, 28.56, 28.57, 28.58 (со наменување на стоките кон тие тарифни броеви)		4,30
29.01, 29.02, 29.03, 29.04, 29.05, 29.06, 29.07, 29.08, 29.09, 29.10, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.15, 29.16, 29.17, 29.18, 29.19, 29.20, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.31, 29.32, 29.33, 29.36, 29.37, 29.41, 29.42, 29.43, 29.45 (со наменување на стоките кон тие тарифни броеви)		
30.01	Жлезди и други органи за органотерапевтски потреби, сушени, во прав или не; органотерапевтски екстракти од жлезда и други органи или од нивни секреции; други животински материи приготвени за терапевтски или профилактични потреби, неспоменати ниту опфатени на друго место	
30.02	Серуми на имунизирани животни или луѓе, микробиолошки вакцини, токсини, култури на микроби и слични производи	
30.03	Готови лекови, вклучувајќи и ветеринарски готови лекови	
30.04	Вата, газа, ленти и слични предмети во пакувања за продажба на мало за медицински потреби	
30.05	Други фармацевтски стоки	
31.02	Азотни ѓубриња, минерални или хемиски	
31.03	Фосфорни ѓубриња, минерални или хемиски	
31.04	Калиумови ѓубриња, минерални или хемиски	
31.05	Други ѓубриња	2,29
32.04	Материи за бојосување од растително потекло	
32.05/2 и 4	Синтетични органски материи за бојосување	
32.06	Лакови за бојосување	
32.07	Други материи за бојосување	
32.08	Приготвени пигменти, премачкувачки средства бои, стаклести емајли и глазури, течни глеѓеви и слични производи што се употребуваат во индустријата на керамика, емајл и стакло; ливчиња за облагање; истолчено стакло и други стакла во прав, гранули или лушпички	
32.09	Фирнајси и лакови; водени бои; приготвени водени пигменти за довршување на кожи, бои и емајли; пигменти во ленено масло, вајт-шпирит, во шпиритус од терпентин, во фирнајс или во други разредувачи, фолии за печат; бои во облици или пакувања за продажба на мало	
32.10	Бои за сликарство, настава, фирмописци, за нијансирање, за разнода и слично, во таблети, туби, шишиња и слични пакувања; бои во сетови со или без четки, палсти или друг прибор	2,29
32.13/1	Печатарски бои	

1	2	3
38.18	Растворувачи и разредувачи за лакови и слични производи	4,30
40.11/1в и е, 2в и е, 3 и 4	Надворешни, внатрешни, полни и полуполни гуми за трактори и приклучни земјоделски машини	0,28
45.01	Природна плута, необработена, кршена, гранулирана или мелена, отпадоци од плута	
45.02	Плута природна во блокови, плочи, листови или во ленти	
45.03	Изработки од природна плута	
45.04	Плута агломерирана и изработки од агломерирана плута	0 29
53 07	Волнено предиво, непригодено за продажба на мало. Волнено предиво (влачено или чешлано), непригодено за продажба на мало. Волнено предиво пригодно за продажба на мало	5,16
55.05	Памучно предиво, непригодено за продажба на мало	
55.06	Памучно предиво, пригодно за продажба на мало	4,67
59.04/8	Канапи, јажиња, ортоми и паламари од друг текстилен материјал	
59.05/1а и в	Мрежи за риболов од синтетични и вештачки влакна	2,87
69.10	Сливници, лавабоа и слични санитарни производи за домаќинство — од порцелан и керамика	8,61
73.13	Лимови и плочи од железо или челик Ех. Бели декапирани лимови	7,17
73.14	Жици од железо или челик, обложени или не, но не изолирани	0,28
73 29/2 и 3	Синцири и нивни делови, котвени и за дигање бродски товари, за влеча и теглење на бродови Ех. Синцири котвени за чунови	
73 30	Котви — лангери, канци и нивни делови, од железо или челик Ех. Котви — лангери и нивни делови за чунови	
97 07	Јадици и друг прибор за пцање	
84 22/5в	Дигалки и витли со опирање, за монтирање на чунови	0,57
84.24s	Земјоделски машини (од кои самоходни со мотор до 35 KS)	
84.26	Машини за млекарство	10,04
84.43/8	Калапи за леење	
84.60	Леарски кутии за леарници на метали	7,17
84.61	Арматури, славини, вентили и слични уреди	0,86
85.19/6	Прекинувачи, осигурувачи, одводници на пренапон, релеи и слични заштитни уреди за постројки за висок и низок напон	3,73
	Вкупно:	84,35

2. Остварувањето на правото на увоз според ова решение се врши врз основа на распределбата што спогодбено ќе ја изврши Групацијата за вршење на малограничен промет со Италија во рамките на Стопанската комора на Југославија (во натамошниот текст: Групацијата).

Распределбата од став 1 на оваа точка Групацијата ја врши во рамките на вредноста наведена кон секоја стока во точка 1 на ова решение, а за тековната година.

Увозот врз основа на ова решение може да се изврши во тековната година за која е извршена распределбата.

3. За извршената распределба на царинскиот контингент од точка 1 на ова решение Групацијата ја известува Сојузната управа за царини, која го утврдува начинот на водењето на евиденцијата за извозот на стоките што се врши врз основа на ова решение.

4. При увозот на стоките врз основа на ова решение увозникот е должен да ѝ поднесе на цариницата писмена изјава на корисникот за тоа дека стоките што се увезуваат ќе бидат пуштени во малопродажен промет на териториите на општините Буе, Копер, Сежана и Нова Горица, односно употребени како репродукциони материјали за индустриска преработка на териториите на тие општини.

5. Ако стоките за широка потрошувачка, увезени врз основа на ова решение, се повлекуваат од малопродажен промет на териториите на општините Буе, Копер, Сежана и Нова Горица заради трговска продажба на останатата територија на Југославија, царината се наплатува во смисла на член 19 од Законот за Царинската тарифа.

6. При увозот на стоките од точка 1 на ова решение постапката за царинење се спроведува на начинот предвиден со важечките прописи за увозот на стоки.

7. Правото на увоз на стоки според ова решение се гасне со истекот на календарската година за оние количини стоки што се распределени согласно точка 2 на ова решение за тековната година а не ќе ја минат царинската линија во текот на таа година.

8. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува почнувајќи од 1 јануари 1973 година.

Р. п. бр. 93
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Цемал Биедик, с. р.

268.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОВИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА БОКСИТ И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА АНОДИ ЗА ЕЛЕКТРОЛИЗА НА АЛУМИНИУМ, НА ГЛИНИЦА И НА АЛУМИНИУМ

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во рудниците на боксит и во производството на аноди за електролиза на алуминиум, глиница и алуми-

1	2	3	1	2	3
	— Експандери и експанзиони садови, за експандирање на базна пара и за кондензација, во расчинувањето на боксит	5	84.22/1а	Товарни лифтови Ех. Извозни машини за извоз на руда од јами	5
84.18/26	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. — Kelly-филтери, за црвена филтрација на глиница — Диск-филтери, за бела филтрација на глиница — Барабан-филтери, со платно, за бела филтрација на глиница — Цевчести филтери, за бела филтрација на глиница — Филтери за отпрашување на сита при калцинација на глиница — Отпрашувачи со мултициклони и со електрофилтери, за ротациони печки за калцинација за глиница — Филтери со ракави во постројки за изработка на сурови аноди во производството на алуминиум — Уреди за отпрашување при пневматски транспорт на глиница — Специјални филтери за возила, за заштита на моторот од глиничен прав — Уреди отпорни на флуор за пречистување на излезни гасови од простории со електролитски печки за добивање на алуминиум — Електростатички филтери за пречистување на гасови од коморни печки за печење аноди	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	84.22/16	Лифтови за луѓе Ех. Извозни машини за извоз на луѓе од јама	5
			84.22/3а	Кранови до 50 тона носивост Ех. — Специјални кранови за послужување на Келиите во електролизата на алуминиум, со купола вртлива во сите правци — Специјални кранови за ракување со аноди при печење на аноди што се користат во производството на алуминиум — Помошни уреди за кранови — автоматски клешти за манипулација на сурови аноди	5 5 5
			84.22/4	Машини и уреди за транспортирање во ров Ех. Јамски натоварувачи на руда со електричен дизел и пневматски погон	5
			84.22/5а	Транспортери со гумена или челична лента врз база на движење на лентата, со сопствен погон Ех. — Транспортери со гумена лента на сопствен погон, за расфрлање на хидрати, во процесот на калцинацијата на глиница — Транспортери со гумена лента во постројки за изработка на сурови аноди во производството на алуминиум	5 5 5
84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството (крански ваги, ваги на конвеери, за мерење на контејнери, ваги за дозирање) Ех. — Автоматски ваги-дозимери во постројки за изработка на сурови аноди во производството на алуминиум — Ваги за мерење со електронска регулација на работата и со автоматско евидентирање на извршените мерења и со обележување на други податоци, носивост над 1 тона — Уреди за дозирање на анодна маса во анодни блокови	5 5 5 5	84.22/5в	Дигалки и витли со опирање Ех. — Специјални дигалки за Келии во електролизата на алуминиум, за дигање аноди, со опирање — Пневматски витли за транспорт на материјали во рударството	5 5
			84.22/5г	Дигалки, самостојни, подвижни Ех. Самоходни дигалки за замена на аноди на електролитски печки	5
			84.22/5д	Друго Ех. — Вибрациони и Келиски додавачи, елеватори, полжавести транспортери во погонот за изработка односно за подготвување на анодите за производство на алуминиум — Специјални уреди за манипулација на истрошените аноди во технологијата на залевањето на анодите во производството на алуминиум — Специјални уреди за манипулација во постројка на аноди за производство на алуминиум	5 5 5
84.21/1	Машини и апарати за исфрлање песок и пара и сл., за чистење на метални предмети Ех. Машини за сачмарање во технологијата на залевањето катоди и аноди, во производството на алуминиум	5			
84.21/4е	Друго Ех. Апарати за метализација во производството на алуминиум	5			

1	2	3	1	2	3
	— Подвижни дигалки од најмалку 50 тона и височина на дигањето над 40 метри	5		— Дупчалки ротационо-удирни, самоходни, со пречник на дупчењето над 3 цола	5
	— Специјални вертикални елеватори, за работа во глиница, со гумена лента и со кофички, височина на дигањето најмалку 40 метри	5	84.43/3а	— Уреди за изработка на вертикални, хоризонтални и коси простории во јами	5
	— Уреди за пневматски транспорт на глиница	5		Машини за континуирано леење, вертикални	
	— Уреди за извртување лонци со течен метал	5		Ех.	
	— Уреди за истоварување (кипување) вагони	5		Специјални машини за континуирано и полуконтинуирано леење на алуминиум, вертикални	5
	— Специјални вертикални елеватори со гумена лента и со кофички, височина на дигањето најмалку 40 метри	5	84.43/3б	Машини за континуирано леење, хоризонтални	
	— Натоварувачи на руда и јаловица на површински копови со зафатнина на лажицата од 3 кубни метри и повеќе односно со сила на моторот од 200 KS и повеќе	5		Ех.	
				Специјални машини за континуирано леење на алуминиум, хоризонтални	5
84.23/2а	Самоходни скрепери		84.43/11	Други уреди за леење	
	Ех.			Ех.	
	Самоходни скрепери за површински копови	5		Уреди за леење на електролитен алуминиум со слагање или без слагање на одливките	5
84.23/2б	Влечни скрепери		84.45/1в-1	Други машини за свиткување	
	Ех.			Ех.	
	Јазни скрепери за натовар на бокситна руда во јами	5		Уреди за свиткување алуминиумски прстени за аноди	5
84.23/3	Механички лопати		84.45/2а-5	Други стругови	
	Ех.			Ех.	
	Механички лопати за ископување и натовар на руда и јаловина во јами	5		Специјални стругови за површинска обработка на алуминиумски трупци со ободна брзина на режењето 4.000 метри во минута за пречници на трупците од 130 до 500 mm и за должини на трупците од 400 до 1.000 mm	5
84.23/4а	Багери со мотор до 200 KS		84.45/2д-3	Специјални глодалки	
	Ех.			Ех.	
	Багери со хидрауличен погон со сила на моторот од 140 KS и повеќе	5		Специјални глодалки со ободна брзина на режењето 4.000 m/min. за Ø 130-500 mm и 1-400 до 1.000 mm	5
84.23/4б	Булдожери, багери и слични машини со мотор над 200 KS			— Специјални глодалки за чистење и обработка на површината на металуршки фазни производи со уреди за вртење на алуминиумски блокови со должина 2,5 m, широчина 1.650 mm	5
	Ех.				
	— Булдожери со мотор од 270 KS и повеќе за рудници со површински копови	5			
	— Багери со механички погон со зафатнина на лажицата над 4 m³ за рудници со површински копови	5	84.45/2е-2	Циркуларни и специјални пили	
	— Багери со хидрауличен погон	5		Ех.	
84.23/7	Машини за длабински дупчења			Пили за режење на алуминиумски блокови и трупци	5
	Ех.		84.46/5	Други машини алатки за обработка на камен, керамика, бетон, азбест-цемент и слични минерални материји	
	Јамски машини (гарнитурни) за длабински дупчења на плаз, со пречник на дупчењето над 42 mm и длабочина на дупчењето над 150 метра	5		Ех.	
84.23/12	Други машини стабилни или подвижни за ископување, нивелирање, набивање, длабење, дупчење и сл.			Пили за обликување работи на катодни блокови	5
	Ех.		84.49/1	Алати за рачна употреба со пневматски погон	
	— Дупчалки за павкалесто дупчење со постамент	5		Ех.	
	— Уреди за полнење мински дупки со експлозив	5		Високопродуктивни дупчачки чекани за дупчење мински дупки во јами, со можност за дупчење од над 3 метра во длабочина	5
	— Дупчалки со пречник на дупчењето над 100 mm	5			

1	2	3	1	2	3
84.56/3	Уреди за сортирање, флотирање и брикетирање Ех. Специјални уреди за сортирање и класификација на боксит	5	85.01/3	Исправувачи и исправувачки апарати Ех. Силициумски исправувачи за електролиза на алуминиум	5
84.56/7	Друго Ех. — Магнетски сепаратори, дробилки, конусни мелници, мелници со кугли и со чекани со електрични мотори, мешалки со електрични мотори, гмечалки, сита и хидраулични преси, во постројки за изработка на сурови аноди во производството на алуминиум — Специјални мешалки за катодна маса во технологијата на залевањето на катодите во производството на алуминиум — Специјални мешалки на излачувачите во производството на глиница — Резонантни сита за излачување на глиница — Дробилки чеканарки, вибрациони сита, екстрактери за мелене на боксит — Мелници за боксит, со валјаци — Хидраулични преси за симнување на лив и дробилки во технологијата на залевањето на анодите во производството на алуминиум — Уреди за обликување на анодни блокови со вибрациона постапка	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	85.10/4	Други електрични преносни светилки Ех. Светилки — уреди за осветлување на јами на пнеуматски погон	5
			85.11/1а	Индустриски печки греани со отпор (отпорни) Ех. Електроотпорни печки и батерии за елаборација на алуминиум	5
			85.11/16	Индустриски и лабораториски печки, индукциони Ех. Нискофреквентни индукциони печки за отстојување на алуминиум и за користење отпадоци за производство на алуминиум	5
			85.11/3	Електрични машини и апарати за заварување, летување и спојување Ех. — Апарати за спојување на железни катодни и анодни спроводници со заварување — Апарати за спојување на алуминиумски спроводници во заштитна атмосфера на аргон	5 5
			85.19/4	Расклопни апарати, од низок и висок напон Ех. Расклопни апарати од висок напон, за електролиза на алуминиум	5
84.59/2к	Други машини и механички уреди Ех. — Уреди за симнување остатоци на аноди — Уреди за чистење на алуминиумскиот дел на анодните држачи — Преси за набивање на анодна маса заради спојување на анодите со држачите — Уреди за отстранување на засипниот материјал од анодните блокови по печењето	5 5 5 5 5	85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати (командни, разводни и сигнални табли, пултови и сл.) Ех. — Разводни уреди со вградени апарати за електролиза на алуминиум, (уреди за автоматска регулација на Келиите во орманите) — Командни и разводни уреди за управување со извозни машини за извоз на руда и луѓе од јами	5 5
84.61/1	Автоматски вентили Ех. Вентили за автоматска контрола на коморни печки за печење аноди	5		Забелешка: Пониска царинска стапка ќе се примени само во случај кога овие уреди се увезуваат во рамките на испораката на комплетна извозна машина за извоз на руда и луѓе од јами без оглед дали тие се увезуваат заедно (истовремено) со извозната машина или посебно.	
84.61/2	Други вентили Ех. — Вентили од специјална конструкција за производство на глиница — Вентили и резилна пеперудести, со гумена вложка, со електрична, пнеуматска или рачна команда и ротациони затворачи, за пнеуматски систем на транспорт на глиница	5 5	85.19/10	Други електрични апарати Ех. Подвижни пнеуматски склопки за привремено премостување на струјното коло на електролитски печки	5
84.63/1	Склопови на запчести тркала и други склопови за менување на брзината Ех. Редукторски уреди за мешање во декантатор за декантација на боксит	5	85.22/2а	Електрични апарати за палење мини во рударството Ех. Електрични апарати за палење мини во рударството со над 40 места за палење	5

1	2	3	1	2	3
86.02/1	Акумулаторски електрични локомотиви Ех. Јамски акумулаторски електрични локомотиви	5		— Комплетни возила со уреди за шаржирање на електролитски печки со глиница	5
86.02/4	Електрични локомотиви со напојување од повеќе системи Ех. Јамски електрични локомотиви со напојување од повеќе системи	5		— Комплетни возила со уреди за пробивање на кората на електролитски печки и за шаржирање на електролитски печки со глиница	5
86.03/3	Дизел механички локомотиви Ех. Јамски дизел механички локомотиви со специјални вградени уреди за пречистување на издувни гасови	5	87.14/4	Приколки за превоз на товар над 15 тона со хидраулични или други уреди Ех. Специјални приколки за транспорт на катоди на електролитски печки носивост од 100 и повеќе тона	5
86.04/5	Моторни товарни вагони Ех. Самоходни товарни вагони за транспорт на руда во јами, на пнеуматски погон	5	87.14/5	Други возила Ех. Специјални полуприколки за транспорт на глиница и лонци за течен алуминиум, носивост над 10 тона	5
86.07/13	Вагонетки и јамски колички Ех. Вагонетки за превоз на руда во јами со уреди за автоматски истовар на руда со отворање на дното	5	90.18/2	Други апарати Ех. Апарати за оксигенотерапија и вештачко дишење	5
87.02/3в1-3	Кипери и дамperi носивост над 10 тона Ех. — Кипери за пренос на руда и јаловина на површински копови од 14 и повеќе тона носивост односно од 320 KS и повеќе — Дамperi за пренос на руда и јаловина на површински копови носивост над 12 тона	5	90.24	Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на протокот, длабочината, притисокот и сл. Ех. Мерни и регулациони инструменти и апарати за регулирање на работата на уредите за подготвување аноди	5
87.02/3в-4	Дамperi над 2 до 10 тона носивост Ех. Дамperi јамски за превоз на руда и јаловина во јами, над 2 до 4 тона	5	90.25	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи Ех. — Апарати за хемиска квантитативна анализа на боксит — Апарати за хемиска квантитативна анализа на суров алуминиум (квантомери)	5
87.02/3г	Камиони-теглачи Ех. Камиони-теглачи со специјално хидраулично седло, пригодени за превоз на глиница до погонот за електролиза	5	90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех.	5
87.07/1	Комплетни возила со сопствен погон Ех. — Специјални автовиљушкари за пренос на слогови анодни блокови, со уреди за подигање и носење на слогови по пат на стегање, носивост над 7 тона — Специјални автовиљушкари за пренос на лонци со растопен алуминиум — Комплетни возила со уреди за пробивање на кората на електролитски печки	5		— Лабораториски „Пилот-плант“ за контрола на технолошкиот процес за добивање на глиница и алуминиум — Уреди за контрола (мерење и проверување) на електричните големини кај електролитски печки — Ултразвучни апарати за мерење компактоста на алуминиумски блокови — Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на производството на алуминиум и за подготвување аноди	5

1	2	3
	— Уреди за автоматска контрола и регулација на работата на извозните машини за извоз на руда и луѓе од јами	5
	Забелешка: Пониска царинска стапка ќе се примени само во случај кога овие уреди се увезуваат во рамките на испораката на комплетна извозна машина за извоз на руда и луѓе од јами без оглед дали тие се увезуваат заедно (истовремено) со извозната машина или посебно.	

2. Ова решение ќе се применува и на производите увезени во периодот од 1 јануари до 1 февруари 1973 година, ако во тој период за тие производи не е платена царина според Решението за одредување пониски царински стапки за рудниците на боксит и за производството на аноди за електрична енергија на алуминиум, на глина и на алуминиум („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/70, 18/71, 25/71 и 23/72).

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува почнувајќи од 2 февруари 1973 година.

Р. п. бр. 94
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џејмс Биедик, с. р

269.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА ОЛОВО И ЦИНК И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОЛОВО И ЦИНК И НА НИВНИ ПРИДРУЖНИ МЕТАЛИ

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови од Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во рудниците на олово и цинк и на инвни придружни метали, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
84.10/	Пумпи со наизменично прскање Ех. Пумпи за префрлање на пулпа на цинк-концентрат и на пулпа на прженец	5

1	2	3
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. — Пумпи за преточување на олово и цинк во течна состојба — Кисело отпорни пумпи за префрлање на метален и кисел талог, на раствор на цинк-сулфат и електролит — Пумпи на уредите за флотирање на руда отпорна на абразија и корозија — Пумпи за одведување на вода од јамите во рудниците — Автоматски дозирни пумпи за снабдување со вода на мешалки за мешање материјал за синтерирање	5
84.10/5	Клипни пумпи Ех. — Пумпи за преточување на течен цинк — Пумпи на уреди за пречистување на хемиски загадените отпадни води	5
84.11/16	Вакуум пумпи Ех. — Кисело отпорни пумпи за создавање вакуум за вакуум-филтери — Пумпи за филтери во уредите за флотирање на руда — Пумпи на уредите за пречистување на хемиски загадените отпадни води	5
84.11/2	Компресори Ех. Стационарни компресори капацитет над 15 нормални кубни метра воздух во минута, притисок над 6 атмосфери	5
84.11/4	Вентилатори Ех. — Вентилатори за извлекување гасови од под печките за палење на шаржите на уредите за агломерирање (синтерирање), од специјална изработка, отпорни на абразија и киселини — Вентилатори за уфрлање свеж воздух во уредот за агломерирање (синтерирање), со автоматско регулирање на протокот на воздухот — Вентилатори за рецикулација на гасот, со автоматско регулирање на протокот на гасот — Вентилатори за извлекување на гасот од електрофилтери, со автоматско регулирање на протокот на гасот, отпорни на агресивните материји — Вентилатори за извлекување гасови и други нечистотии од пржилници и топилници, преку филтери — Вентилатори од низок притисок за проветрување на јамите во рудници	5

1	2	3	1	2	3
84.11/5	Други пумпи, вентилатори, дувала и сл. Ех. — Турбо-дувала за шахтни печки — Турбо-дувала за печки за пржење на пулпа на цинк-концентрат	5 5		— Уреди за пречистување на гасови од шахтни печки — Уреди за пречистување на хемиски загадените отпадни води	5 5
84.13/3	Автоматски огнари за котли со течно гориво Ех. — Автоматски огнари на котли казани за топење на сурово олово — Автоматски огнари на уреди за агломерирање (синтерирање) — Автоматски огнари за топлински печки за производство на олово и цинк и нивни придружни метали	5 5 5	84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството Ех. Ваги за мерење и дозирање на руди, на концентрати и на други компоненти во подготвувањето на минералните суровини и во производството на олово и цинк, со електромеханичка и електронска регулација	5 5
84.14/3	Печки за топлински Ех. — Уреди за агломерирање (синтерирање) — пирометалуршко збогатување и окрупнување на компонентите на англомерационата шаржа — Шахтни печки за добивање на олово — Шахтни печки за истовремено топење на олово и цинк (ISP)	5 5 5	84.21/1	Машини и апарати за исфрлање на песок и пара и сл., за чистење метални предмети Ех. Апарати за исфрлање на песок за чистење чинии од карборундум	5
84.14/4в	Други индустриски печки Ех. — Печки за пржење на пулпа на цинк-концентрат во лебдечка состојба — Печки за загревање на кокс — предгрејачи на кокс — Печки за загревање воздух — каупери	5 5 5	84.22/1а	Товарни лифтови Ех. — Скип-уреди за изнесување на руди од јами — Извозни машини за изнесување на руди од јами — Извозни машини — дигалки за изнесување на руда и јаловина од дневни копови	5 5 5
84.17/16	Машини и уреди за пречистување Ех. Уреди за соборување на синтер-прав од парата при ладењето на повратниот синтер	5	84.22/3а	Кранови до 50 тони носивост Ех. — Кранови за шаржирање на шахтни печки за истовремено топење на олово и цинк (ISP) — Кранови за манипулација со претпечката со течно олово — Кранови за подигање на шаржните свона на шахтните печки за истовремено топење на олово и цинк (ISP)	5 5 5
84.17/1д	Машини и уреди за разладување на материјали Ех. Уреди за ладење на повратен синтер	5	84.22/5а	Транспортери со гумена или челична лента врз база на движење на лентата, со сопствен погон Ех. — Транспортери со лента носивост над 100 тони материјал на час	5
84.18/2б	Други машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. — Електрофилтери за издвојување прав од гасови — Филтери со вреќи за пречистување на загаден воздух од пржилници на гасови од шахтни печки — Рамски филтер-преси за филтрирање на раствор на цинк-сулфат — Вакуум-филтери за одвојување талог од пулпата на прженец — Уреди за филтрирање на концентрат на руда и метална тиња — Уреди за отпрашување во процесот на дробењето и просевањето — Скрубери за фаќање и квасење на прав во одделението за дробење	5 5 5 5 5 5 5	84.22/5в	Дигалки и витли со опирање Ех. — Двотапанести витли на електричен погон за транспорт на материјали во рударството — Пнеуматски витли за транспорт на материјали во рударството	5 5
			84.22/5г	Дигалки, самостојни, подвижни Ех. Подвижни — монореј (едноински) дигалки со уред за полнење и за херметичко затворање на бункерот на шахтните печки за истовремено топење на олово и цинк (ISP) со штетни гасови	5
			84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација и др. Ех. — Уреди за дозирање на материјали за синтер-постројка — додавачи	5

1	2	3	1	2	3
	— Вибрациони додавачи	5		— Дупчалки за лепезесто дупчење, со постамент	5
	— Членести транспортери со челични плочи, за пренос на жежок синтер	5		— Уреди за полнење на мински дупки со експлозив	5
	— Членести транспортери со челични копита или кофичиња, за транспорт на жешки материјали	5	84.43/36	— Уреди за изработка на вертикални и коси простории во јама	5
	— Уреди за шаржирање на шахтни печки за добивање олово	5		Машини хоризонтални за континуирано леење	
	— Полжавести транспортери за транспорт на жежок материјал — ситни фракции на повратен синтер (прженец)	5		Ех.	
	— Воздушни транспортери („Filler“-пумпи) за воздушен транспорт на цинков прженец	5	84.43/9	Машини за континуирано леење на рафинирано олово	5
	— Синдирести транспортери — редлери за транспортирање на жежок цинков прженец	5		Лонци за леење со механизам	
	— Полжести транспортери за транспортирање на жежок цинков прженец	5	84.43/10	Ех.	
	— Додавачи на руда — хранилки за дробилки и тапанести мелници	5		Лонци за леење со механизам, капацитет 10 или повеќе тони материјал	5
	— Натоварувачи јамски на електричен, дизел и пнеуматски погон	5	84.43/11	Други лонци за леење	
	— Натоварувачи на руда и јаловина од дневни копови, со зафатнина на лажицата над 1,5 кубни метра односно носивост на лажицата над 6 тони материјал	5		Ех.	
	— Елеватори за одвод на жешка шлака од шахтни печки за истовремено топење на олово и цинк (ISP)	5	84.43/11	Други машини за леење за металургијата	
	— Скип-уреди за шаржирање на предгревачи на кокс (печки за загревање на кокс)	5		Уреди за леење на електролитен и топилнички цинк и за слагање на одливки	5
84.23/26	Влечени скрепери		84.45/16-2	Преси со хидрауличен погон	
	Ех.			Ех.	
	Јажни скрепери за натовар на руда и јаловина	5		Преси за пресување на пена од сребро	5
84.23/46	Булдожери со мотор над 200 KS		84.45/26-4	Специјални дупчалки	
	Ех.			Ех.	
	Булдожери за рудници со дневни копови	5		Специјални пнеуматски дупчалки за дупчење на сидот на шахтна печка за истовремено топење на олово и цинк (ISP), заради минирање (чистење)	5
84.23/7	Машини за длабински дупчења		84.45/2в-4	Специјални брусилки	
	Ех.			Ех.	
	— Јамски Garnитури за длабински дупчења	5		Специјални брусилки за брусење дното на кошници за шаржирање на шахтна печка за истовремено топење на олово и цинк (ISP)	5
	— Машини за длабински рударски истражувачки дупчења	5	84.49/1	Алати со пнеуматски погон	
84.23/9	Машини за откоп во рударството	5		Ех.	
84.23/12	Други машини стабилни или подвижни за ископување, нивелирање, набивање, длабочење, дупчење итн.		84.56/3	Високопродуктивни дупчалки чекани за дупчење на мински дупки во јами	5
	Ех.			Уреди за сортирање, флотирање и брикетирање	
	— Дупчалки ротационо-перкусиони, самоходни, со пречник на дупчењето над 3 цола	5		Ех.	
	— Лафетни дупчалки за јамски и површински дупчења во рударството	5	84.56/7	Уреди за флотирање	5
				Други машини за сортирање, просевање, сепарација, перење, кршење, мелење и др.	
				Ех.	
				— Уреди за земање мостри од руда, пулпа, концентрат, синтер и од други компоненти во подготовка на минерални суровини и во производството на олово и цинк	5
				— Дробилки за дробење синтер	5
				— Вибрациони сита за класирање на синтер и на цинков прженец	5
				— Мелници за дробење на крупни фракции цинков прженец	5

1	2	3	1	2	3
	— Дробилни постројки за примарно дробење на оловно-цинкана руда	5	86.02/4	Електрични локомотиви со напојување од повеќе системи Ех. Локомотиви за јамски транспорт на руда	5
	— Дробилни постројки за секундарно дробење на оловно-цинкана руда	5	86.03/3	Дизел механички локомотиви Ех. Локомотиви за јамски транспорт на руда	5
	— Тапанести мелници за мелење на оловно-цинкана руда, без или со маси за уфрлање прачки и кугли во мелниците	5	86.04/5	Моторни товарни вагони Ех. Самоходни вагони на електричен погон, за пренос на кошници за шаржирање на шахтни печки за истовремено топење на олово и цинк (ISP)	5
	— Класификатори за раздвојување на различни фракции сомелена руда	5	86.04/7	Други моторни вагони Ех. Самоходни вагонетки на пневматски погон, за транспорт на руда и материјали во рудници	5
84.59/2к	Други машини и механички уреди Ех. — Уреди за отстранување на арсен и антимон при рафинацијата на олово — Мешалки за мешање на пулпа на цинк-концентрат — Уреди за контрола на нивото на содржината на синтер во бункери	5 5 5 5	87.02/3в-1 до 3	Дампери Ех. Дампери за пренос на материјали — руда од дневни копови	5 5
85.01/3	Исправувачи и исправувачки апарати Ех. Силициумски исправувачи над 10.000 ампера	5	90.18/2	Други апарати за вештачко дишење и др. Ех. Апарати за оксигенотерапија и вештачко дишење	5
85.11/16	Индустриски индукциони печки Ех. Електроиндукциони печки за топење на кадмиум и цинк	5	90.20/3	Контролни табли и екрани Ех. Уреди за управување и за контрола на процесот на флотирањето на руда	5
85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати Ех. — Командни и разводни уреди за управување со уреди за флотирање на руда — Командни и разводни уреди за управување со уреди за агломерирање — Командни и разводни уреди за управување со шахтни печки — Командни и разводни уреди за управување со уреди за пречистување на отпадни води	5 5 5 5 5	90 24	Инструменти и апарати за мерење за контрола и за автоматска контрола на протокот, длабочината, притисокот и др. Ех. Апарати за контрола и приготвување на влажноста на материјалите во процесот на синтерирањето	5 5
85.22/2а	Електрични апарати за палење мини во рударството	5	90.25	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи Ех. Апарати за хемиска квантитативна анализа на олово и цинк	5
86.02/1	Акумулаторски електрични локомотиви Ех. Локомотиви за јамски транспорт на руда	5	90 28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. — Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на работата на уредите за агломерирање (синтерирање) — Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на работата на шахтните печки	5 5
86.02/3	Електрични локомотиви со напојување од еден систем Ех. Локомотиви за јамски транспорт на руда	5		— Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на работата на уредите за флотирање на рудата	5

2. Ова решение ќе се примени и на производите увезени во периодот од 1 јануари до 1 февруари 1973 година, ако во тој период за тие производи не е платена царина според Решението за определување пониски царински стопи за специфичната опрема за рудниците на олово и цинк и за производството на олово и цинк и нивни придружни метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/70 и 18/71).

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 2 февруари 1973 година до 31 декември 1975 година.

Р. п. бр. 95
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

270.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФОРМАЛИН

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за производството на формалин, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на брздени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	На именување	Царинска стапка
1	2	3
84 10/3	Центрифугални пумпи Ех Центрифугални пумпи капацитет од 1500 kg/h од специјална изработка отпорни на хемиски агресивни материји (работна температура на течноста до 135°)	5
84.11/5	Други пумпи, вентилатори, дувала и сл. Ех. Центрифугални дувала за воздух со излезен притисок од 3000 mm VS со соодветен филтер	5
84 17/1с	Други машини и уреди Ех. — Апсорпциони колони за апсорпција на формалдехид — Изменувачи на топлина со двојно дејство од специјален хром-никел челик отпорен на корозија — Плочести изменувачи на топлина	5 5 5

1	2	3
84.18/2с	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. Реактори за оксидација на метанол	5
85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати Ех. Командни и разводни уреди за управување со уреди во производството на формалин	5
90.24	Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на протокот, длабочината, притисокот и др. Ех. Инструменти за мерење на протокот, притисокот, температурата, густината и нивото на течност, неелектрични — пнеуматски	5
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на производството на формалин	5

2. Ова решение ќе се примени и на производите увезени во периодот од 1 јануари до 1 февруари 1973 година, ако во тој период за тие производи не е платена царина според Решението за определување пониски царински стопи за специфичната опрема за производство на формалин („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/71).

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 2 февруари 1973 година до 31 декември 1975 година.

Р. п. бр. 96
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

271.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФЕНОЛ-, МЕЛАМИН- И КАРБАМИД-ФОРМАЛДЕХИДНИ МАСИ ЗА ПРЕСУВАЊЕ (ДУРОПЛАСТ МАСИ)

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови од Царинската тарифа — специфична опрема за производството на

фенол, меламина- и карбамид-формалдехидни маси за пресување (дуропласт маси), наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
84.18/26	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. Вреќести филтери за одвојување на дурупласт маса од струјата на воздухот	5
84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството Ех. Електронски ваги за автоматско дозирање на дурупласт маса во амбалажа	5
84 22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација и др. Ех. — Вибрациони спирални вертикални транспортери за транспорт на дурупласт маса — Пнеуматски транспортери за транспорт на дурупласт маса	5 5
84.59/2к	Други машини и механички справи Ех. — Термо-реакциони екструдери за производство на дурупласт маса — Мелници чеканари за дробење на дурупласт маса — Тапанести ротациони сита за фракциона сепарација на дурупласт маса	5 5 5
85 02/2	Перманентни магнети Ех. Магнети издвојувачи за проточно издвојување на метални честички од дурупласт маса	5
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на работата на уреди за производство на дурупласт маса	5

2. Ова решение ќе се примени и на производите увезени во периодот од 1 јануари до 1 февруари 1973 година, ако во тој период за тие производи не е платена царина според Решението за одредување пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на феро-, меламина- и карбамид-формалдехидни маси за пресување (дурупласт маси) — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/72).

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 2 февруари 1973 година до 31 декември 1975 година.

Р п. бр. 97
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биједиќ, с. р.

272.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПОЛИСТИРОЛ

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови од Царинската тарифа — специфична опрема за производството на полистирол, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одделни производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
84.10/2	Ротациони пумпи Ех. Ротациони полжавести пумпи за транспорт на материјали во процесот на полимеризацијата на стирол, од специјална изработка, за агресивни хемиски материји	5
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. Центрифугални пумпи за транспорт на материјали во процесот на полимеризацијата на стирол, од специјална изработка, за агресивни хемиски материји	5
84.10/4	Млазни пумпи Ех. Млазни пумпи за транспорт на материјали во процесот на полимеризацијата на стирол, од специјална изработка, за агресивни хемиски материји	5
84.17/1s	Други машини и уреди Ех. Сушилници за сушење на полимеризати во лебдечки слој	5
84.18/2а-к	Индустриски центрифуги Ех. Центрифуги за одвојување на полимеризат од полимеризациона суспензија	5

1	2	3
84.18/26	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. Филтери за филтрирање на течности во процесот на полимеризацијата на стирол, од специјална изработка, за агресивни хемиски материји	5
84.19/8	Машини за дозирање и пакување Ех. Автоматски машини за дозирање и пакување на гранули од полистирол	5
84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството Ех. Електронски ваги за автоматско дозирање на суров полимеризат за импрегнирање	5
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар и сл. Ех. — Уреди за пнеуматски транспорт на полимеризат — Вибрациони додавачи	5 5
84.59/2ж	Други машини и механички уреди Ех. — Реактори за полимеризација на стирол — Уреди за мешање на полимеризат во таложник — Уреди за мешање на полимеризат при миене — Уреди за мешање на компоненти за полимеризација на стирол — Уреди за гранулометриско сортирање на полимеризат со просевање — Ултрагранулатори за ситнење на синтетички каучук — Уреди за брзоротирачко мешање на полимеризат со разни додатоци (бри, пигменти, полнила и др) — Линии за добивање гранули на полистирол од полимеризат	5 5 5 5 5 5 5 5 5
84.61/1	Автоматски вентили Ех. Автоматски вентили за регулација на процесот на производството на полистирол	5
90 24	Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на протокот, длабочината, притисокот и др. Ех. Инструменти за мерење на протокот, притисокот, температурата, густината и нивото на течноста, неелектрични — пнеуматски	5
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола	5

1	2	3
	Ех. Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на работата на уредите за производство на полистирол	5

2. Ова решение ќе се примени и на производите увезени во периодот од 1 јануари до 1 февруари 1973 година ако во тој период за тие производи не е платена царина според Решението за определување пониски царински стопи за специфичната опрема за производство на полистирол („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/70 и 18/71).

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 2 февруари 1973 година до 31 декември 1975 година.

Р. п бр. 98
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

273.

Брз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 53/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛНО ВЛАКНО

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за производството на полиакрилонитрилно влакно, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	На именување	Царинска стапка
1	2	3
69.14/3	Други изработки од друг керамички материјал Ех. Керамички валјаци за затегање влакно во машини за предење (истиснување) на PAN-влакно	5
84.10/2	Ротациони пумпи Ех. — Хеликоидални монопумпи, од специјална изработка за агресивни хемиски материји — Запчести пумпи за дозирање на полимеризати за испредување влакно, од специјална изработка за агресивни хемиски материји	5 5

1	2	3	1	2	3
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. Центрифугални пумпи, од специјална изработка за агресивни хемиски материји	5	84.36/4в	Влачарници за вештачки и синтетични влакна Ех. Машини за развлекување на синтетично PAN-влакно по сечење или кинење	5
84.10/5	Клипни пумпи Ех. Клипни пумпи со регулација на капацитетот, од специјална изработка за агресивни хемиски материји	5	84.38/2д	Други делови и прибор за машини од тар. бр. 84.36 Ех. Млазници — дизни за истиснување на синтетични текстилни влакна	5
84.11/16	Вакуум пумпи Ех. Вакуум пумпи изработени од специјален материјал отпорен на хемиски агресивни материји	5	84.40/1д	Машини за белење и бојосување на предено Ех. Машини за бојосување на синтетично PAN-влакно во кабел	5
84.11/5	Други пумпи и компресори Ех. Ејектори — уреди за добивање вакуум под 15 mm живин столб	5	84.56/7	Други машини за сортирање, сепарација, мелење и др. Ех. Мелници со кугли за приготвување на титан-диоксидова паста	5
84.17/1г	Машини и уреди за перење и сушење Ех. Машини и уреди за сушење на PAN-влакно	5	84.59/2к	Други машини и механички уреди Ех. — Мешалки, од специјална изработка, за мешање агресивни хемиски материји во цистерни и во резервсари — Мешачи за хомогенизација на полимеризати за предење — Машини за пресување и за пакување во бали на штапелирано PAN-влакно	5 5 5
84.17/1с	Други машини и уреди Ех. — Изменувачи на топлина, од специјална изработка, за агресивни хемиски материји — Автоклави за парење за добивање волуминозен топс од PAN-влакно	5 5	84.61/2	Други вентили Ех. „Saunders“-вентили, обложени со стаклест емајл, отпорни на дејствување на агресивна хемиска материја	5 5
84.18/2б	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. — Филтер-преси за пречистување на полимеризати пред испредување (истиснување) — Метафилтери за пречистување на натриум-тиоцијанати — Ротациони филтери за пречистување на натриум-тиоцијанати — Уреди за пречистување, со екстракција, на натриум-тиоцијанати	5 5 5 5	85.02/4	Електромагнетски квачила и куплунзи Ех. Електромагнетски квачила и куплунзи за машини за истиснување на PAN-влакно	5 5
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација и др. Ех. Регулациони, вибрациони, полжавести додавачи за дозирање на хемиски прашести материји	5	85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати Ех. Командно-контролни табли за регулација на работата на машините за истиснување и за сува доработка на PAN-влакно	5 5
84.36/1	Машини за предење од маса (истиснување) на вештачки и синтетички текстилни влакна Ех. Машини за предење (истиснување) на полимеризати и за добивање на PAN-влакно	5	90.24	Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на протокот, длабочината, притисокот и др. Ех. Инструменти за мерење на протокот, притисокот, температурата, густината и нивото на течноста, неелектрични — пнеуматски, од специјална изработка, за агресивни хемиски материји	5 5
84.36/2в	Машини за приготвување синтетички и вештачки влакна Ех. Машини за приготвување на синтетично PAN-влакно со сечење или кинење	5			

1	2	3
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. — Електронски инструменти за мерење, автоматска контрола и прилагодување на протокот на течноста врз принципот на електроспроводност на транспортраната течност — Сигнални електромагнетни уреди во „S“ изведба за алармирање на критичното ниво на течноста во резервоари	5 5

2 Ова решение ќе се примени и на производите увезени од 1 јануари до 1 февруари 1973 година, ако во тој период царината за тие производи не е платена според Решението за определување пониски царински стопи за специфичната опрема за производство на полиакрилонитрилно влакно („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/70 и 18/71).

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 2 февруари 1973 година до 31 декември 1975 година.

Р. п. бр. 99
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

274.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПОЛИЕСТЕРСКИ ВЛАКНА

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови од Царинската тарифа — специфична опрема за производството на полиестерски влакна, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименовање	Царинска стапка
1	2	3

84.10/2	Ротациони пумпи Ех. Запчести пумпи со регулација на капацитетот за транспорт на истопена терефтална киселина и гликол (мономер) и полимер, специјална изработка за агресивни хемиски материи	5
---------	--	---

1	2	3
84.10/5	Клипни пумпи Ех. Клипни пумпи за транспорт на истопен мономер и полимер, специјална изработка за агресивни хемиски материи	5
84.11/16	Вакуум пумпи Ех. Пумпи за создавање висок вакуум	5
84.11/2	Компресори Ех. Стационарни компресори за напојување со воздух на мерно регулационата техника	5
84.11/5	Други пумпи, компресори и сл. Ех. — Дувала за пнеуматски транспорт на гранули на полимеризати во струјата на воздухот и азотот — Ејектори — уреди за добивање вакуум	5 5
84.12/2 и 3	Уреди за климатизација Ех. Уреди за климатизација на простории во производството на полиестерски влакна	5
84.17/1s	Други машини и уреди Ех. — Уреди за топење на мономер — Уреди со двојни сидови за проток на флуид за приготвување на истопен мономер и полимер со стабилизатори и катализатори — Уреди со двојни сидови за проток на флуид за хомогенизација на смеска на титан-диоксид и вода — Изменувачи на топлина од специјална изработка за агресивни хемиски материи — Сушилници за сушење гранулиран полимер — Уреди за дестилација на суров гликол и метанол	5 5 5 5 5
84.18/26	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. Филтери за пречистување на истопен мономер и полимер	5
84.19/9	Други машини за пакување и амбалажирање на стоки Ех. Машини за балирање и врзување на полиестерски влакна	5
84.22/5a	Транспортери со гумена или челична лента врз база на движење на лентата, со сопствен погон Ех. Уреди за транспорт и дозирање на мономер, полимер и полиестерски влакна	5

1	2	3	1	2	3
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар и сл. Ех. Цевни вибрациони транспортери за транспорт на гранули во заштитен гас	5	84.56/7	Други машини за сортирање, просевање, сепарација, перење, кршење и сл. Ех. Уреди за мелење на титан-диоксид во прав (колоидни мелници)	5
84.36/1	Машини за предење од маса Ех. Машини за истиснување на филamenti (бескрајни полиестерски влакна) од полимеризати	5	84.59/2к	Други машини и механички справи Ех — Уреди за хомогенизација на смески на титан-диоксид и вода — Реактори за естерификација и поликондензација на мономер, со уреди за кондензација на дифил, гликол, метанол и вода — Уреди за добивање и пречистување на азот за транспортирање на мономер, на гранулати на полимери и за спречување на нивната оксидација	5
84.36/2в	Машини за приготвување на синтетички влакна Ех Машини за приготвување на полиестерски влакна	5	84.61/1	Автоматски вентили Ех. Автоматски пнеуматски вентили од специјална изработка за агресивни хемиски материи за регулирање на протокот на истопен мономер	5
84.36/4в	Влачарници (карди) и развлекувачници за синтетички влакна Ех. Машини за развлекување на монофилamenti, мултифилamenti и ленти на полиестерски влакна	5	85.01/16-2	Статички претворачи Ех. Импулсни претворачи на електрична струја на машини за мотање на полиестерски влакна	5
84.36/5в	Машини за дублирање и чешлање на ленти од синтетички влакна Ех. Машини за дублирање и чешлање на ленти од полиестерски влакна (конверзија)	5	85.02/4	Електромагнетски квачила и куплунзи Ех Електромагнетски квачила и куплунзи на машини за: — истиснување на филamenti од полимеризати — мотање и премотување на предиво од полиестерски влакна — приготвување на полиестерски влакна — дублирање и кончење на полиестерски влакна — текстурирање на полиестерски влакна — формирање на повеќежични каблирани предива од полиестерски влакна	5
84.36/8в	Машини за мотање и премотување на предиво од синтетички влакна Ех. Машини за мотање и премотување на предиво од полиестерски влакна	5	85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати Ех. — Командни, разводни и сигнални уреди за управување со уреди во процесот на производството на полиестерски влакна — Командни, разводни и сигнални уреди за управување со климатуреди во процесот на производството на полиестерски влакна	5
84.36/9	Други машини за предење од маса Ех. — Машини за сечење монофилamenti — Машини за формирање ленти од мултифилamenti на полиестерски влакна — Машини за кадрење полиестерски влакна — Машини за сечење и авивирање полиестерски влакна	5	90.24	Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на протокот, длабочината, притисокот и др. Ех. Инструменти за мерење на протокот, притисокот, температурата, густината и нивото на течноста, неелектрични — пнеуматски	5
84.38/2д	Други делови и прибор за машини и апарати Ех. Млазници-дизни за истиснување на полиестерски влакна	5			
84.40/1а	Машини за перење и сушење Ех. Машини за перење и сушење ленти од полиестерски влакна	5			
84.40/1д	Машини за белење и бојосување на предиво Ех. Машини за бојосување на полиестерски влакна	5			

1	2	3
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на работата на уредите за производство на полиестерски влакна	5

2. Ова решение ќе се примени и на производите увезени од 1 јануари до 1 февруари 1973 година, ако во тој период за тие производи не е платена царина според Решението за определување пониски царински стопи за специфична опрема за производство на полиестерски влакна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/71 и 18/71).

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 2 февруари 1973 година до 31 декември 1975 година.

Р. п. бр 100
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

275.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ШУМАРСТВОТО

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови од Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во шумарството, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3

84 09/3	Вибро-валјаци Ех. Специјални вибро-валјаци за изградба на шумски комуникации, приспособени за работа во брдски и планински предели	5
---------	--	---

1	2	3
84 09/4	Други валјаци Ех. Други специјални валјаци за изградба на шумски комуникации, приспособени за работа во брдски и планински предели	5
84.21/2	Апарати за гаснење пожар Ех. Апарати за гаснење на шумски пожари	5
84.21/3	Други апарати за распрснување течности, со пумпи, за разни цели Ех. Апарати за распрснување течности со пумпи за сузбивање на болести и штетници во шумарството	5
84.22/5в	Дигалки и витли со опирање Ех. Дигалки и витли со опирање за извлекување на дрво од шума и за натовар, истовар и манипулација на дрвни сортименти	5
84.22/5г	Дигалки, самостојни, подвижни Ех. Дигалки самостојни и подвижни за извлекување на дрва од шума и за натовар, истовар и манипулација на дрвни сортименти	5
84.23/11	Гредери Ех. Гредери специјално конструирани за одржување на шумски комуникации	5
84.23/12	Други машини Ех. Машини — сврдли за дупчење дупки за пошумување — садење дрвја	5
84.49/3	Друг алат за рачна употреба Ех. Машини за дупчење карпи со сопствен пневматички погон (портабл дупчалки — кобра)	5
87.01/16	Други трактори — на тркала Ех. Специјални трактори — на тркала, флексибилни, јачина над 60 KS	5
87.14/4	Приколки за превоз на товар над 15 тона со хидраулични или други уреди Ех. Приколки за превоз на дрво, носивост над 15 тона	5
87.14/5	Други возила Ех. Приколки за превоз на дрво, носивост над 8 тона	5

2. Ова решение ќе се примени и на производите увезени од 1 јануари до 1 февруари 1973 година, ако во тој период за тие производи не е платена царина според Решението за определување пониски царински стопи за специфична опрема за потребите

на шумарството, дрвната индустрија и индустријата на целулоза и хартија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/70, 18/71 и 70/72).

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува почнувајќи од 2 февруари 1973 година.

Р. п. бр. 101
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Цемај Биедик, с. р.

276.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЦЕМЕНТ

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови од Царинската тарифа — специфична опрема за производството на цемент, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одделни производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
84.13/3	Автоматски ложачи на котли со течни горива Ех. Автоматски ложачи за печки за печење цемент	5
84.14/4a	Печки за печење цемент	5
84.14/4в	Други индустриски печки Ех. Печки за сушење материјали со жешки гасови	5
84.17/1s	Други машини и уреди за сушење Ех. Ротациони сушилници за сушење суровини	5
84.18/2б	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. — Вреќа-филтери (отпрашувачи) за отпрашување на воздух и гасови	5

1	2	3
	— Мокри отпрашувачи за отпрашување на воздух и гасови	5
	— Електростатички филтери за отпрашување на воздух и гасови	5
	— Циклони и мултициклони за отпрашување на воздух и гасови	5
84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството Ех. Ваги за мерење и дозирање на суровини, клинкер и цемент, со електромеханичка и електронска регулација	5
84.22/5a	Транспортери со гумена или челична лента врз база на движење на лентата, со сопствен погон Ех. — Транспортери со лента, носивост над 100 тона материјал на час — Транспортери со лента, ширина на лентата од 1000 mm и повеќе	5
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар и сл. Ех. — Доделувачи, додавачи и сл., плочести, чиниести ротациони, полжавести, вибрациони и сл., за дозирање на суровини, клинкер и цемент — Специјални справи и уреди за товарење цемент во бродови, шлепови, вагони и камиони — Воздушни транспортери (воздушни корита — „air slide“, воздушни „Fuller“-пумпи и пневматички елеватори) за транспорт на суровини и цемент — Уреди (повлечни синџири — Schleppkette) од огноотпорен челик за транспорт на клинкер од постројките за ладење на клинкерот	5
84.22/4б	Булдожери и багери со мотор над 200 KS Ех. — Булдожери со мотор над 250 KS — Багери електрични со зафатнина на лажицата од 3 или повеќе кубни метра, за експлоатација на лапор во каменоломи	5
84.23/12	Други машини, стабилни или подвижни Ех. Дупчалки ротациони — перкусиони, самоходни или влечени, со пречник на дупчењето над 80 mm, за експлоатација на лапор во каменоломи	5

1	2	3
84.56/5	Машини и уреди за производство на гртежен материјал Ех. — Мелници за подготвување (мелење) на сировини за производство на цемент, со или без сепаратор — Мелници за мелење на цементен клинкер, со или без сепаратор — Дробилки за дробење на сировини во индустријата на цемент, капацитет на дробењето над 60 тона материјал на час — Уреди за мокро подготвување на сировини (разгмечувачи) — Уреди за мешање — груба хомогенизација на крупна сировина — Уреди за мешање — фина хомогенизација на сировини и цемент во силоси	5 5 5 5 5 5
84.59/2в	Специјални справи за транспорт и пакување на цемент	5
85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати Ех. Командни, разводни и сигнални уреди за управување со уреди во процесот на производството на цемент	5
87.02/3в-1	Кипери и дамperi Ех. Кипери и дамperi за пренос на материјали во каменоломи на тупина и варовник	5
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на производството во индустријата на цемент	5 5

2. Ова решение ќе се примени и на производите увезени од 1 јануари до 1 февруари 1973 година, ако во тој период за тие производи не е платена царина според Решението за определување пониски царински стопи за специфична опрема за производство на цемент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/70, 5/71 и 18/71).

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 2 февруари 1973 година до 31 декември 1975 година.

Р. п. бр. 102
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џежал Биједиќ, с. р.

277.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КАЛИУМОВИ СОЕДИНЕНИЈА

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови од Царинската тарифа — специфична опрема за производството на калиумови соединенија, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одделни производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. — Ебонитирани центрифугални пумпи — Центрифугални пумпи од титан — Центрифугални пумпи од специјално легиран благороден челик — Центрифугални вертикални пумпи за транспорт на растоп температура над 300°C — Центрифугални пумпи од специјална изработка за транспорт на агресивни материјали	5 5 5 5
84.10/5	Клипни пумпи Ех. Клипни пумпи за дозирање на агресивни хемикалии	5
84.11/2	Компресори Ех. — Компресори за хлор со прстен на сулфурна киселина — Компресори за фреон, индустриски — Компресори за воздух, од висок притисок (H-15at), капацитет 50 и повеќе N/m ³ /h	5 5 5
84.14/4в	Други индустриски печки Ех. Индустриски печки за загревање растоп на сол, специјална изработка, за агресивни хемиски материји	5
84.17/1г	Машини и уреди за парење и сушење Ех. Уреди за сушење на воздух со силикагел	5
84.17/1д	Машини и уреди за разладување на материјали Ех. Уреди за разладување на влажен хлор, од титан	5

1	2	3
84.17/1s	Други машини и уреди Ех. — Изменувачи на топлина, од титан — Цевни кондензатори за хлор — Уреди за концентрација на калиум-хидроксид со впарување — Уреди за добивање лушпички на калиум-хидроксид — Пнеуматски сушилници од флуидизационен тип — Кристализери за вакуум-впарување на хлорати и калиум карбонати — Никлени изменувачи на топлина — Фреонски уреди за кондензација на хлор	5 5 5 5 5 5 5 5
84.18/2a-1	Индустриски центрифуги за течности Ех. Континуелни центрифуги за сепарација на кристали на хлорати и калиум-карбонати	5
84.18/2б	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. — Ебонитирани филтери — Циклони за одвојување на кристали на калиум-карбонати — Уреди за пречистување на гасови (апсорпциони кули)	5 5 5
84.19/9	Други машини и апарати Ех. Уреди за полнење буриња со течен калиум-хидроксид	5
84.59/2ж	Други машини и механички уреди Ех. — Мелници за мелење на кристали на калиум-хлорат под заштитна атмосфера — Хлор-алкални електролитички ќелии (електролизери)	5 5
85.01/3	Исправувачи и исправувачки апарати Ех. Силициумски исправувачи за електролиза на калиумов хидроксид	5

2. Ова решение ќе се примени и на производите увезени од 1 јануари до 1 февруари 1973 година, ако во тој период за тие производи не е платена царина според Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на калиумови соединенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/72 и 70/72).

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 2 февруари до 31 декември 1975 година.

Р. п. бр. 103
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

278.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВИНИЛХЛОРИД МОНОМЕР — PVC ВО ПРАВ

1. На увозот на производи од долунаведените тарифни броеви односно ставови од Царинската тарифа — специфична опрема за производство на винилхлорид мономер — PVC во прав, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименовање	Царинска стапка
84.03/4	Други генератори Ех. Генератори за производство на азот со согорување на воздух	5
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. Пумпи за преточување на винилхлорид мономер, во специјална „S“ изработка	5
84.11/1б	Вакуум пумпи Ех. — Пумпи со висок вакуум за винилхлорид мономер-гас, во специјална „S“ изработка — Вакуум пумпи за пнеуматски транспорт на PVC прав, во специјална „S“ изработка	5 5
84.11/2	Компресори Ех. Гасни компресори за винилхлорид, капацитет 600 mm Hg вакуум, во специјална „S“ изработка	5
84.11/4	Вентилатори Ех. Вентилатори за воздух заситен со винилхлорид во гасоводна состојба, во специјална „S“ изработка	5
84.12/2	Уреди за климатизација, автоматски до 300 m ³ Ех. Уреди за климатизација на контролна сала со осетливи инструменти, во специјална „S“ изработка	5
84.17/1д	Машини и уреди за разладување на материјали Ех. — Уреди за кондензација на винилхлорид мономер со разладување, во специјална „S“ изработка — Разладна кула за вода, капацитет 6.000.000 Kcal/h	5 5

1	2	3
84.17/1a	Други машини и уреди Ех. — Уреди за кондензација и стабилизација на винилхлорид мономер — Автоклави за полимеризација на винилхлорид мономер	5 5
84.18/2б	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. — Уреди за филтрирање на гасовит винилхлорид мономер, во специјална „S“ изработка — Вреќа-филтери за издвојување на PVC прав од воздухот, со вградени елементи за заштита од статички електрицитет	5 5
84.19/8	Машини за дозирање и пакување Ех Машини за дозирање и пакување на PVC прав	5
84.22/5д	Други машини и апарати за дозирање, манипулација, натовар или истовар и сл. Ех. Уреди за пневматски транспорт на PVC прав	5
84.59/2и	Мешалки за приготвување пластични материји Ех. Мешалки за хомогенизирање на PVC прав	5
84.59/2ж	Други машини и механички направи Ех. — Мелници за мелење на крупни фракции на PVC прав — Уреди за сеење на PVC прав, со вградени елементи за заштита од статички електрицитет — Уреди за сепарација на PVC прав — Уреди за приготвување на иницијатори за полимеризација на винилхлорид мономер	5 5 5 5
84.61/1	Автоматски вентили Ех. Автоматски вентили за регулација на процесот на полимеризација на винилхлорид мономер, во специјална „S“ изработка	5
84.61/2	Други вентили Ех. Други вентили за регулација на процесот на полимеризација на винилхлорид мономер, во специјална „S“ изработка	5
85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати Ех. Командно-контролни табли за регулација на работата на уредите што се користат во производството на PVC прав	5

1	2	3
90.24	Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на протоколот, длабочината, притисокот и др. Ех. Мерни и регулациони инструменти и апарати за полимеризација на винилхлорид мономер	5 5
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на производството на PVC прав	5

2. Ова решение ќе се примени и на производите увезени од 1 јануари до 1 февруари 1973 година, ако во тој период за тие производи не е платена царина според Решението за определување пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на винилхлорид мономер — PVC во прав („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/71).

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува почнувајќи од 2 февруари 1973 година.

Р. п. бр. 104
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

279.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СУЛФУРНА КИСЕЛЧИНА

1. На увозот на производи од долунаведените тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за производство на сулфурна киселина, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	На именување		Царинска стапка
	1	2	
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. Центрифугални пумпи за транспорт на разблажена сулфуреста и сулфурна киселина, од специјал-		

1	2	3
	на изработка за агресивни хемиски материи	5
84.11/4	Вентилатори Ех. Вентилатори за извлекување сулфурдиоксид од кули за перење и сушење на сулфурдиоксид	5
84.18/26	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. Електростатички филтери за филтрирање сулфурдиоксид, од специјална изработка за агресивни хемиски материи	5
84.61/1 и 2	Вентили Ех. Киселоотпорни вентили, за процесот на производството на сулфурна киселина	5
89.19/5	Разводни уреди со вградени апарати Ех. Командни и разводни уреди за управување со уредите во производството на сулфурна киселина	5
90.24	Инструменти и апарати за мерење, за контрола и автоматска контрола на протокот, на длабочината, на притисокот и др. Ех. Инструменти за мерење на протокот, на притисокот, на температурата, на густината и на нивото на течности, неелектрични — нпеуматски	5
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и за автоматска контрола Ех. Уреди за мерење, проверување, за анализа, автоматска контрола и за регулација на производството на сулфурна киселина	5

2. Ова решение ќе се примени и на производите увезени од 1 јануари до 1 февруари 1973 година, ако во тој период за тие производи не е платена царина според Решението за определување пониски царински стопи за специфичната опрема за производство на сулфурна киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/70 и 18/71).

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 2 февруари 1973 година до 31 декември 1975 година.

Р. п. бр. 105
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Цемал Биедиќ, с. р.

280.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН И ПРИ ОБЛАГОРОДУВАЊЕТО НА ЈАГЛЕН

На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови од Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во рудниците на јаглен и при облагородувањето на јаглен, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа, односно во решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
82.05/2а-1	Изменлив алат за електрични и пнеуматски дупчалки од метални карбиди, за дупчење и сондажа во рударството	5
82.05/3а-1	Изменлив алат за електрични и пнеуматски дупчалки од дијамант агломериран или не за дупчење и сондажа во рударството	5
84.01/4	Други котли Ех. Котли за производство на водена пара за сушење и гасификација	5
84.03/4	Други генератори Ех. Генератори под притисок со постројка за кондензација и со припаѓачки уреди (пречистувачи, ладилници, сушилници, подгревачи и др.), што се функционално врзани со генератор за производство на гас	5
84.10/1	Пумпи за течности со наизменично прскање, клипни Ех. — Подводни клипни пумпи, за рудниците на јаглен — Пумпи за хидраулика со погонски агрегат и со агрегат за размена на течности, со филтери под притисок и со компресор — Рециркулациони пумпи за доводна и одводна вода во гасификацијата	5
84.10/2	Ротациони пумпи за течности Ех. Рециркулациони пумпи за доводна и одводна вода во гасификацијата	5
84.10/3	Центрифугални пумпи за течности Ех. Центрифугални пумпи за рудниците на јаглен	5

1	2	3	1	2	3
84.10/7	Други пумпи за течност Ех. Противпожарни пумпи за рударството	5		Ех. — Уреди за отпрашување на транспортери и мостови, кои се состојат од вентилатор за смеса на воздух и прав, од издвојувачи на прав кои можат да бидат сувомеханички или мокри пречистувачи	5
84.11/16	Воздушни вакуум-пумпи Ех. Уреди за отплинување на маслен слој и на придружни карпи во „S“ изработка	5		— Уреди за биолошко пречистување на фенолни води	5
84.11/2	Компресори воздушни Ех. — Стабилни компресори над 2.000 m ³ /h, за притисок од 7 atm за рудниците на јаглен — Компресори за притисок над 600 atm, со арматура за откопување на јаглен	5		— Уреди за филтрирање на отпадни води при сушење на јаглен — Уреди за исплакнување и пречистување на запрашен гас кој се добива со гасификација на јаглен	5
84.11/4	Вентилатори Ех. Рударски и јамски вентилатори, во „S“ изработка	5	84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството (крански ваги, ваги на конвеери, за мерење на контенери и ваги за дозирање) Ех. — Шински автоматски ваги за мерење на дојдовни количини јаглен — Дозатори за скипови	5
84.14/4в	Други индустриски печки Ех. Швелна печка за производство на парчест и ситен полукокс	5	84.21/3	Други апарати за распрскување на течности, со пумпи, за разни цели Ех. Монитори за хидраулично напојување и откопување на јаглен со млаз вода	5
84.17/1г	Машини и уреди за перење и сушење Ех. Уреди за досушување на јаглен и за одвод на отпадна пара од бункерот	5	84.22/1а	Товарни лифтови Ех. Извозни машини за рудниците на јаглен (тапанест и коере-систем со едно или повеќе јажиња со садови за извезување — скипови и кошеви, придружувачки прибор за кошеви и за скипови и сигурносни уреди на извозни постројки)	5
84.17/1д	Машини и уреди за разладување на материјал Ех. Разладни кули за вода во гасификација и во швеларници	5	84.22/2а	Жичници товарни Ех. Жичници за рудниците на јаглен (ски-лифтови)	5
84.17/1с	Други машини и уреди за обработка на материјали со менување на температурата Ех. — Уреди за дестилација на јаглен — Уреди за отплинување на напонна вода, за генератори — Уреди за разлагање на воздухот — за производство на кислород — Уреди за издвојување на тер, на фенол, на масло и на кондензирана вода од гас добиен во процесот на гасификацијата на јаглен — Уреди за издвојување на сулфурдиоксид, на јаглен-диоксид, на суров бензин и на други фракции од гас добиен во процесот на гасификацијата на јаглен — Уреди за ладење на гас и за кондензација на другите состојки во гасот — Уреди за сушење на полукокс во швеларници — Автоклави со сад за кондензат за сушење на јаглен со помош на водена пара	5	84.22/2б	Жичници за луѓе Ех. Јамски жичници	5
			84.22/4	Машини и уреди за транспортирање во ров Ех. — Оклопни греблести транспортери со еден, два или три синцири — Членести транспортери со еден или два синцира	5
			84.22/5а	Транспортери со гумена и челична лента врз база на движење на лентата, со сопствен погон за транспортирање во рударството	5
			84.22/5в	Дигалки и витли со опирање Ех. — Извлекувачки витли за рудниците на јаглен — Уреди за поместување лента на површински копови на рудниците на јаглен	5
84.18/2б	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови	5			

1	2	3	1	2	3
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулирање, натовар и истовар Ех. — Булдожери, скрепери, натоварувачи, турнодозери, сила над 160 KS, за рудници — Специјални јамски ленти за превоз на луѓе — Уреди за истовар и натовар на вагонетки во кош на окно, на пнеуматски, електричен или хидрауличен погон — Јамски машини за натовар на јаглен и јаловина — Грајфери — натоварувачи на јаглен — Уреди (цевни транспортери) со крацери за извлекување и транспортирање на шлага во процесот на добивање на гасот од јаглен (гасификација)	5 5 5 5 5		Ех. — Истресувачи (випери) — Хидраулична подграда за рудници — Експанзиони, таложни, собирни и други резервоари за издвојување на тер, јаглен и на кондензирана вода од гас добиен од јаглен	5 5 5
84.23/4а и б	Булдожери, багери, англдозери и слични машини Ех. — Багери со исправена крута лажица зафатнина над 4 m ³ — Багери со скреперско-повлечна лажица (dreglain), над 4 m ³ зафатнина — Багери ведричари — Багери ротациони	5 5 5 5	85.01/1а	Генератори и мотори Ех. Електромотори од низок и висок напон во „S“ изработка	5
84.23/7	Машини за длабински дупчења Ех. Машини за истражувачки и рударски длабински дупчења	5	85.01/3	Исправувачи и исправувачки апарати Ех. Исправувачки станици за полнење на акумулаторски батерии, за акумулаторски локомотиви	5
84.23/9	Машини за откоп во рударството	5	85.04/16	Други оловни акумулатори (киселински) Ех. Акумулатори за јамски локомотиви во „S“ изработка	5
84.23/12	Други машини за дупчење на руди Ех. Дупчалки ротационо-перкусиони, самоходни, со пречник на дупчење над 9 цола и со можност за дупчење под агол од 30° во однос на вертикалната линија	5	85.05/1	Рачни алати со вграден електричен мотор за дупчење Ех. Преносни електрични дупчалки	5
84.49/1	Алат за рачна употреба на пнеуматски погон Ех. Преносни дупчалки	5	85.10/3	Рударски и слични ламби со акумулатори Ех. Рударски електрични светилки во „S“ изработка	5
84.56/3	Уреди за сортирање, флотирање и брикетирање Ех. — Машини за издвојување (за чистење) на јаглен од јаловина со вода и на тешки течности — Уреди за брикетирање на јаглен	5 5 5	85.11/3	Електрични машини и апарати за заварување, летување и спојување Ех. Апарати за спојување (вулканизирање) на транспортни гумени ленти	5
84.56/7	Други машини за дробење Ех. Дробилки на јаглен	5	85.13/1 и 2	Телефонски центри и телефонски апарати Ех. Јамски телефони и телефонски центри во „S“ изработка	5
84.59/2г	Машини и справи за градење и одржување на железнички пруги Ех. Машини и уреди за поставување и одржување на колосеци на површинските копови на рудниците на јаглен	5 5	85.15/3д	Радиотелефонски приемници и предаватели Ех. Радиоприемници и предаватели за телекомуницирање во рудниците на јаглен (безжични дојавни апарати)	5
84.59/2к	Други машини и механички справи што не спаѓаат ниту во еден тарифен број на глава 84	5	85.17/1	Електрични апарати за звучна сигнализација Ех. За рудниците на јаглен	5
			85.17/2	Електрични апарати за визуелна сигнализација Ех. За рудниците на јаглен	5
			85.17/3	Електрични апарати за комбинирана звучно-визуелна сигнализација Ех. За рудниците на јаглен	5
			85.19/1	Автоматски регулатори на напон и струја Ех. Мрежни контролници на низок и висок напон, осветни и кабелски контролници во „S“ изработка	5

1	2	3	1	2	3
85.19/4	Расклопни апарати, од низок и висок напон Ех. Заштитни расклопни апарати и разводни уреди, од низок и висок напон во „S“ изработка	5	86.02/5	Други локомотиви и маневарки Ех. Локомотиви на компримиран воздух	5
85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати (командни, разводни и сигнални табли, пултови и сл.) Ех. — Уреди и опрема за диспечерски станици (командни и сигнални табли) — Командни ормани за хидраулични пумпи во процесот на добивање на гас од јаглен (гасификација)	5	86.03/3	Дизел механички локомотиви Ех. Дизел локомотиви во „S“ изработка	5
85.19/6	Заштитни уреди за постројки од висок и низок напон (осигурувачи, одводници на пренапон, релеи, прекинувачи и др.) Ех. — Заштитни расклопни апарати и разводни уреди од низок и висок напон во „S“ изработка	5	86.03/5	Други шински локомотиви Ех. Локомотиви на компримиран воздух	5
85.19/10	Друго Ех. Спојници за спојување на кабли од низок и висок напон во „S“ изработка	5	86.06/2	Железнички вагони — дигалки Ех. Локомотиви на компримиран воздух Вагон-дигалка за поместување колосеци на површински копови на рудниците на јаглен, за колосек до 0,90 m	5
85.23/2	Кабли за пренос на сила Ех. Специјални високонапонски кабли за откопни машини и кабли за метански јами	5	86.07/1в	Вагони со вградени истоварни уреди — пнеуматски, хидраулични и други Ех. Специјални вагони превртувачи зафатнина над 40 m ³	5
85.23/3	Кабли за телекомуникација Ех. Телефонски кабли за рудниците на јаглен	5	86.07/1з	Вагонети и јамски колички	5
85.23/7	Други изолирани електрични спроводници Ех. Сигнални кабли за рудниците на јаглен	5	86.07/1з	Вагонети и јамски колички Ех. Камиони, кипери над 30 t носивост	5
86.02/1	Акумулаторски електрични локомотиви Ех. Акумулаторски локомотиви во „S“ изработка	5	87.02/3г	Други моторни возила за пренос на материјал Ех. Јамски камионети со подвижно дно (shutete car)	5
86.02/3	Електрични локомотиви со напојување од еден систем Ех. Електрични (тролеј) локомотиви на површински копови за превоз на јаглен и јаловина во „S“ изработка	5	90.24	Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на протокот, длабочината, притисокот или на други променливости на течности или гасови, или за автоматска контрола на температурата Ех. — Контролници на вентилацијата на брзината на струењето на воздухот во јамски ходници или во ветрени цевки во „S“ изработка	5
86.02/4	Електрични локомотиви со напојување од повеќе системи Ех. Комбинирани локомотиви (акумулаторски и тролеј), за превоз во рудници	5	90.25	Инструменти за физички и хемиски анализи Ех. — Инструменти за контрола на јамски гасови — Инструменти за испитување на физичкомеханичките особини на јаглен и на придружнички карпи	5
			90.26/2а	Други справи за мерење на потрошувачката или на производството на гасови Ех. Уред за прием и предавање на гас, со гасни бројачи	5
			90.28.	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. — Мрежни контролници од низок и висок напон, расветни и кабелски контролници во „S“ изработка	5

1	2	3	1	2	3
	— Геофони (апарати за регистрирање на звук)	5	84.10/3	Центрифугални пумпи Ех.	
	— Инструменти за мерење на јамски притисоци, на горски удари	5		Пумпи за транспорт на истопен капролактам, од специјална изработка, за агресивни хемиски материји	5
	— Контролници на вентилацијата на брзината на струењето на воздухот во јамски ходници или во ветрени цевки во „S“ изработка	5	84.10/5	Клипни пумпи Ех.	
	— Автомати за контрола на гуме-на лента на транспортер во „S“ изработка	5		Клипни пумпи со регулација на капацитетот, од специјална изработка, за агресивни хемиски материји	5
	— Командни и контролни ормани за хидраулични пумпи во процесот на добивање на гас од јаглен (гасификација)	5	84.11/16	Вакуум пумпи Ех.	
				Пумпи за создавање на висок вакуум	5
	2. Ова решение ќе се примени и на производите увезени од 1 јануари до 1 февруари 1973 година, ако во овој период за тие производи не е платена царина според Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за рударството и за преработка на јаглен („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72).		84.11/2	Компресори Ех.	
				Стационарни компресори за напојување со воздух на мерно-регулационите уреди	5
	3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 2 февруари 1973 година до 31 декември 1975 година.		84.11/5	Други пумпи, компресори и сл. Ех.	
				— Ејектори — уреди за добивање на вакуум	5
				— Дувала за пнеуматски транспорт на гранули на полимеризати во струјата на азотот	5
			84.12/2 и 3	Уреди за климатизација Ех.	
				Уреди за климатизација на просториите во производството на полиамидни влакна	5
			84.17/1s	Други машини и уреди Ех.	
				— Уреди за топење на капролактам и полимери	5
				— Уреди со двојни сидови за мешање на истопен капролактам со стабилизатор	5
				— Резервоари со двојно дно за капролактам, со уреди за дозирање на азот	5
				— Резервоари со двојно дно, со уреди за хомогенизација (мешање) на титандиоксид, карбон и вода	5
				— Уреди — екстрактори за издвојување на олигомер и лактам од полимеризати	5
				— Високовакуумски ротирачки сушилници за сушење на гранулат на полимеризати	5
				— Уреди за дестилација на олигомер и лактам од полимеризати во вакуум	5
				— Уреди за мешање на полимери	5
			84.18/26	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех.	
				Филтери за пречистување на истопен капролактам и азот	5
			84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, за манипулација, за натовар или истовар и др. Ех.	
				Цевни вибрациони транспортери за транспорт на гранули во заштитен гас	5
84.10/2	Ротациони пумпи Ех.				
	Запчести пумпи со регулација на капацитетот, од специјална изработка, за агресивни хемиски материји	5			

Р. п. бр. 106

4 април 1973 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедик, с. р.

281.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПОЛИАМИДНИ ВЛАКНА**

1. На увозот на производи од долунаведените тарифни броеви односно ставови од Царинската тарифа — специфична опрема за производство на полиамидни влакна, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3

84.10/2

Ротациони пумпи
Ех.

Запчести пумпи со регулација на капацитетот, од специјална изработка, за агресивни хемиски материји

5

1	2	3	1	2	3
84.36/1	Машини за предење од маса (истиснување) на вештачки и синтетички текстилни влакна Ех. Машини за истиснување на филamenti (бескрајни полиамидни влакна) од полимеризати	5	84.61/1	Автоматски вентили Ех. Автоматски пневматски вентили од специјална изработка за агресивни хемиски материи, за регулирање на протокот на истопен капролактам	5
84.36/2в	Машини за подготвување на синтетички и вештачки влакна Ех. Машини за подготвување на полиамидни влакна	5	85 01/16-2	Статички претвораачи — конвертори Ех. Импулсни претвораачи на електрична струја за машини за мотање на полиамидни влакна	5
84.36/7в	Машини за дублирање и кончење на предиво од вештачки и синтетички влакна Ех. Машини за дублирање и кончење на полиамидни влакна	5	85.02/4	Електромагнетски квачила и куплунзи Ех. Електромагнетски квачила и куплунзи на машини за: истиснување на филamenti од полимеризати, мотање и премотување на полиамидни влакна, дублирање и кончење на полиамидни влакна и текстурирање на полиамидни влакна	5
84.36/8в	Машини за мотање и премотување на предиво од вештачки и синтетички влакна Ех. Машини за мотање и премотување на полиамидни влакна	5	85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати Ех. — Командни, разводни и сигнални уреди за управување со уреди во процесот на производството на полиамидна влакна — Командни, разводни и сигнални уреди за управување со клима-уреди во процесот на производството на полиамидни влакна	5
84.36/9	Други машини за предење од маса Ех. — Машини за сечење на монофилamenti — Машини за текстурирање на полиамидни влакна	5	90.24	Инструменти и апарати за мерење, за контрола и за автоматска контрола на протокот, на длабочината, на притисокот и др Ех. Инструменти за мерење на протокот, на притисокот, на температурата, на густината и на нивото на течноста, неелектрични — пневматски	5
84.38/2д	Други делови и прибор за машини и апарати Ех. Млазници-дизни за истиснување на полиамидни влакна	5	90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и за автоматска контрола Ех. Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и за регулација на производството на полиамидни влакна	5
84.40/1д	Машини за белење и бојосување на предиво Ех. Машини за бојосување на полиамидни влакна	5			
84 56/7	Други машини за сортирање, просевање, сепарација, перење, кршење и сл. Ех. — Дробилки за дробење на капролактам — Уреди за мелење на титандиоксид во суспензија (колоидни мелници)	5			
84 59/2к	Други машини и механички справи Ех. — Цевни реактори за поликондензација на капролактам — Уреди за добивање и пречистување на азот за транспортирање на капролактам и на гранули на полимеризати и за спречување на нивната оксидација	5			

2. Ова решение ќе се применува и на производите увезени од 1 јануари до 1 февруари 1978 година, ако во тој период за тие производи не е платена царина според Решението за определување пониски царински стопи за специфичната опрема за производство на полиамидни влакна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/70 и 18/71).

1	2	3
16)	Лимови и плочи дебелина над 4,75 mm и широк плоскат челик од легиран челик	16
17)	Лимови и плочи дебелина од 3 mm до заклучно 4,75 mm, од високојаглероден челик	16
18)	Лимови и плочи дебелина од 3 mm до заклучно 4,75 mm, од легиран челик	16
19)	Лимови и плочи дебелина под 3 mm, неплакирани, необложени, од високојаглероден челик	16
20)	Лимови и плочи дебелина под 3 mm, неплакирани и необложени, од легиран челик	16
21)	Лимови и плочи дебелина под 3 mm, плакирани или обложени од високојаглероден челик	16
22)	Лимови и плочи дебелина под 3 mm, плакирани или обложени, од легиран челик	16
23)	Ленти од високојаглероден челик	16
24)	Ленти од легиран челик	16
25)	Жица од високојаглероден челик	16
26)	Жица од легиран челик	16
27)	Друго	16
73.16	Материјали за изградба на железнички и трамвајски колосеци од железо или челик, и тоа: шини, спроводници, јазичиња, свртници (или вкрсници), делови на свртници, прачки за спојување, запчести шини прагови, плочи за спојување, шински лежишта, прицврстувачи на лежишта, подлошки (базни плочи), шински врски, подложни плочи, спојници и други специјални материјали за спојување или прицврстување на шини:	
	1) Шини:	
	а) железнички	13
	б) други	13
	2) Друго:	
	а) свртници	14
	б) колосечен прибор	13
	в) друго	13
73.17	Цевки и цевоводи од леано железо	13
73.18	Цевки и цевоводи, како и полупроизводи за нив (бланкс), од железо (освен од леано железо) или од челик, исклучувајќи ги високоотпорните цевоводи за хидроелектрични инсталации:	
	1) Полупроизводи за цевки и цевоводи (бланкс)	14
	2) Безрабни цевки и цевоводи:	
	а) за дупчење и drill-pipe	16
	б) „Casing“ над 11,3/4 цола од сите видови	16
	в) од не'рѓосувачки челик	16
	г) други	16

1	2	3
	3) Друго:	
	а) рабни цевки	16
	б) други	16
73.19	Високоотпорни цевоводи за хидроелектрични инсталации од челик, зајакнати или не	16
2. Независно од царинските стапки одредени во точка 1 на ова решение, на увозот на долунаведените производи на црната металургија ќе се применуваат следните царински стапки:		
Тарифен број	Н а и м е н у в а њ е	Царинска стапка
73.12/1а	Топло валани ленти под 500 mm широчина, за натамошна преработка	3
73.12/2а и б	Ладно валани ленти (динамо и трафо) за електроиндустријата	7
73.13/1 и 2	Бродски лимови	7
73.13/3 и 5	Динамо- и трафо- лимови за електроиндустријата	7
73.13/4	Лимови обложени со калај за изработка на амбалажа за прехранбената индустрија	3
73.15/7 до 10	Легирани или високојаглеродни челици во прачки или во лостови за производство на алати	7
73.15/20 и 22	Динамо- и трафо- лимови, од легиран челик, за електроиндустријата	7
73.15/24	Ленти (динамо и трафо) од легиран челик за електроиндустријата	7

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари до 31 декември 1973 година.

Р. п. бр. 108
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Бљедик, с. р.

283.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ УВЕЗУВА ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАКАЈ

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се увезува во рамките на Програмата за модернизација на југословенскиот телеграфски и телефонски сообраќај, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на

пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименовање	Царинска стапка
1	2	3
85.13/16	Автоматски телефонски центри од други системи, освен системот „чекор по чекор“ Ех. Автоматски електромеханички телефонски центри, капацитет 4000 влезни и 4000 излезни приклучоци	10
85.13/1в	Други автоматски телефонски центри Ех. Автоматски полупелектронски телефонски центри за меѓународен сообраќај	10
85.13/4	Високофреквентни телефонски уреди	10
85.13/8	Високофреквентни уреди Ех. Високофреквентни телеграфски уреди	10
85.13/11	Други електрични апарати за жична телефонија и телеграфија Ех. — Нискофреквентни телефонски уреди за службена врска кај коаксијални кабелски преносни системи — Автоматски телеграфски центри за меѓународен сообраќај	10 10
85.15/3д	Радиотелефонски приемници и предаватели Ех. — Комуникациони уреди за земски сателитски станици — Излезни зајакнувачи за земски сателитски станици — Нискошумни приемници за земски сателитски станици — Антени за земски сателитски станици — Високофреквентни телефонски уреди за воздушна трансмисија — Радиорелејни телефонски системи за меѓумесни и меѓународни врски	10 10 10 10 10 10
85.15/3ж	Друго Ех. Уреди за преминување од еден телевизиски стандард на друг — конвертори, за земски сателитски станици	10
85.19/10	Друго Ех. Спојници и кукишта за коаксијални кабли	10

1	2	3
85.22/2в	Други електрични стоки и апарати Ех. Високофреквентни линиски зајакнувачи за коаксијални системи	10
85.23/4	Коаксијални кабли Ех. Коаксијални кабли за поврзување меѓународни транзитни центри во мрежна група	10
90.24	Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на протокот, длабочината, притисокот и сл. Ех. Апарати за контрола на притисокот на гас во коаксијални кабли	10
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. — Инструменти и апарати за контрола на уреди во земски сателитски станици — Инструменти и апарати за контрола на високофреквентни линиски зајакнувачи на коаксијални системи — Инструменти и апарати за контрола на работата на високофреквентни и радиорелејни системи и телеграфски и телефонски уреди	10 10

2. Царинските стапки одредени со ова решение ќе се применуваат под услов увозникот да ѝ приложи на надлежната царинарница изјава со гаранција на Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони дека производите, опфатени со ова решение, се увезуваат во рамките на Програмата за модернизација на југословенскиот телеграфски и телефонски сообраќај.

3. Евиденцијата за увозот на производите од ова решение ја води Сојузната управа за царини.

Со евиденцијата посебно ќе се опфатат податоците за вредноста на увезените производи, за наплатената царина како и за разликата помеѓу наплатената царина и царината пресметана по стапките предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи.

4. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1973 година до 31 декември 1975 година.

Р. п. бр. 109
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

284.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТИТАН-ДИОКСИД

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за производство на титан-диоксид, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	На именување	Царинска стапка
1	2	3
84.10/1	Пумпи со наизменично прскање Ех. Мембрански пумпи за транспорт на раствор и суспензија на титан-диоксид во сулфурната киселина, од специјална изработка за агресивни хемиски материи	5
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. Центрифугални пумпи за транспорт на раствор и суспензија на титан-диоксид во сулфурна киселина, од специјална изработка за агресивни хемиски материи	5
84.10/5	Клипни пумпи Ех. Клипни пумпи за транспорт на раствор и суспензија на титан-диоксид во сулфурната киселина, од специјална изработка за агресивни хемиски материи	5
84.11/16	Вакуум-пумпи Ех. Вакуумски пумпи за филтери и евапоратори за концентрација на раствор на титанил-сулфат, од специјална изработка за агресивни хемиски материи	5
84.11/2	Компресори Ех. — Специјални ротациони компресори со сув ход, за добивање кондициониран воздух — без маслени честичи — Специјални клипни компресори со сув ход, за добивање кондиционаран воздух — без маслени честичи	5 5
84.11/4	Вентилатори Ех. Вентилатори од специјална изработка за агресивни хемиски материи, приспособени кон условите на работата во процесот на производството на титан-диоксид	5

1	2	3
84.14/4в	Други индустриски и лабораториски печки, неелектрични Ех. Ротациони печки за континуелна калцинација на титан-хидроксид	5
84.17/1s	Други машини и уреди за обработка на материјали со менување на температурата Ех. — Евапоратори за концентрација на раствор на титанил-сулфат — Уреди за сушење паста на површински обработен титан-диоксид	5 5
84.18/2a-1	Центрифуги за течности — индустриски Ех. Центрифуги за издвојување на феросулфат од матична лужина на титанил-сулфат	5
84.18/26	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. — Уреди за редукција и бистрење на раствор на титанил-сулфат — Уреди за издвојување на феросулфат од раствор на титанил-сулфат — Уреди за издвојување и пречистување на титан-хидроксид од исталожен хидролизат — Уреди за неутрализација и филтрирање на отпадните кисели води во производството на титан-диоксид — Уреди за издвојување на илменитен прав — Уреди за издвојување прав на титан-диоксид — Уреди за филтрирање — проточни спирални филтери за филтрирање на разни хемиски реагенси (алкалии и соли) — Електростатички филтери за издвојување на титан-диоксид од гасови на ротациона печка	5 5 5 5 5 5
84.19/8	Машини за дозирање и пакување Ех. Машини за дозирање и пакување на титан-диоксид во прав	5 5
84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството Ех. Автоматски ваги за мерење и дозирање на суровини, хемикалии и титан-диоксид, со електростатичка и електронска регулација	5 5
84.22/3a	Кранови до 50 тона носивост Ех. Специјални кранови, носивост до 25 тона, за опслужување на уреди за издвојување и пречистување на титан-хидроксид од исталожен хидролизат	5

1	2	3
84.56/7	Други машини за сортирање, просевање, сепарација, перење, кршење итн. Ех. — Уреди за мелење и сушење на илменит — титанова руда — Уреди за мелење и сепарација по гранулација на калциниран титан-диоксид — Уреди за мелење на титан-диоксид во паста — Уреди за мелење (микронизација) на површински обработен титан-диоксид	5 5 5 5
84.59/2к	Други машини и механички уреди Ех. — Уреди за хемиско разлагање на илменит — титанова руда — Уреди за таложeње на титан-хидроксид со хидролиза — Уреди за хемиско подготвување на титан-хидроксид (т. нар. пигментација) за калцинирање — Уреди за подготвување и додавање хемиски агенси во производството на титан-диоксид и титан-хидроксид — Уреди за површинска заштита — стабилизација на пигментните особини на титан-диоксидот — Уреди за издвојување на влага од компримиран воздух	5 5 5 5 5 5
85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати Ех. Командни и разводни уреди за управување со уредите во производството на титан-диоксид	5
90.24	Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на протокот, длабочината, притисокот или др. Ех. Инструменти за мерење на протокот, притисокот, температурата, густината и нивото на течноста, неелектрични — пнеуматски	5
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на производството на титан-диоксид	5

2. Ова решение ќе се примени и на производите увезени од 1 јануари до 1 февруари 1973 година, ако во тој период за тие производи не е платена царина според Решението за определување пониски царински стопи за специфичната опрема за производство на титан-диоксид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/70, 53/70 и 18/71).

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 2 февруари 1973 година до 31 декември 1975 година.

Р. п. бр. 110
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

285.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА ЖЕЛЕЗНА РУДА И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОКС, ЖЕЛЕЗО, ЧЕЛИК, ЧЕЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ И ФЕРОЛЕГУРИ

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови од Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во рудниците на железна руда и во производството на кокс, железо, челик, челични производи и феролегури, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	На именување	Царински стапка
1	2	3
40.11/1e	Надворешни гуми за други возила Ех. Надворешни гуми за дамperi, носивост над 10 тона	5
40.11/2e	Внатрешни гуми за други возила Ех. Внатрешни гуми за дамperi, носивост над 10 тона	5
84.02/2	Прегревачи Ех. Прегревачи на пара од висок притисок од котли утилизатори	5
84.02/4	Други помошни уреди за парни котли Ех. — Котли-утилизатори за ладење гасови на металуршки печки — Акумулатори на пара за сместување на вишокот на пара од котли утилизатори од висок притисок (60 at)	5 5 5
84.03/3	Ацетиленски генератори Ех. Ацетиленски генератори, капацитет над 25 Nm ³ /h	5

1	2	3	1	2	3
84.03/4	Други генератори Ех. — Уреди за производство на заштитен гас за печките за жарење — Генератори за производство на кислород, капацитет над 200 Nm ³ /h — механички дел	5 5		— Постројки за производство на сурово железо — високи печки, зафатнина над 1000 m ³ — Миксери за прием на течно сурово железо — Печки за загревање на влошка во валачници и печки за нормализирање и жарење (термичка обработка) на валачнички производи	5 5 5
84.10/5	Клипни пумпи Ех. Клипни пумпи притисок над 90 at	5		— Ковачки печки за отковки, тежина на влошката над 5 тона — Печки за магнетизирачко пржење на железна руда — Печки за печење палети — Ротациони печки за предредукција на руда со плашт дебелина над 40 mm	5 5 5
84.11/2	Компресори Ех. — Подвижни компресори со работен притисок над 10 at — Стабилни компресори капацитет над 12 Nm ³ /min, притисок над 6 at	5 5	84.17/1s	Други машини и уреди Ех. Постројки за преработка на суров коксен гас	5
84.11/4	Вентилатори Ех. — Вентилатори-ексхаустори, капацитет над 6.000 m ³ /min за ладење на агломерати — механички дел — Вентилатори за извлекување гасови од металуршки печки чии работни температури се над 200°C — механички дел — Booster-вентилатори на уреди за снабдување на ротациони печки со гас од електроредукциони печки — механички дел	5 5	84.18/26	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. Машини и уреди за филтрирање на отпадни води на коксарници и железарници	5
84.11/5	Други дувала Ех. Турбодувала за печки за металуршки погони	5	84.19/2	Машини за пакување и завиткување на стоки Ех. — Уреди за пакување и сигналирање на лимови и ленти — Специјални машини за пакување и сигналирање на цевки — Специјални машини за пакување на електроди, шајки и др.	5 5 5
84.13/4	Други ложишта за печки и слични уреди Ех. Комбинирани горилници (бренири) за ложење котли утилизатори и металуршки печки	5	84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството Ех. — Ваги за мерење и дозирање записи на ленти и на контејнери — Крајски електронски регистрирни ваги за челичаџи — Електронски ваги на конвеери за мерење тежината на влошка, на полуфабрикати и готови производи во валачници на цевки	5 5 5
84.14/1	Печки и апарати за термичка обработка на метали, обични Ех. — Печки за термичка обработка на отковки тежина на влошката над 5 тона — Печки за термичка обработка на цевки	5 5	84.21/1	Машини и апарати за исфрлање песок за чистење на метални предмети Ех. Специјални машини за чистење на површината на металуршки фазни производи со песок (пескарење)	5 5
84.14/3	Печки за топилници Ех. Уреди за агломирање (синтерирање), пирометалуршко збогатување и округлување на компоненти на агломерациона шаржа — механички дел	5	84.22/2a	Жичници товарни Ех. Жичници автоматски за транспорт на железна руда и троска, капацитет над 150 t/h	5
84.14/4в	Други индустриски и лабораториски печки, неелектрични Ех. — Постројки за производство на кокс	5	84.22/3a, б и в	Кранови Ех. — Мачки на кранови за полнење — шаржирање на електро-редукциони печки, SM печки и конвертори	5

1	2	3	1	2	3
	— Мачки на кранови за вртење на ковачки ингот и на отковки за ковачници на железарници	5	84.23/3	Екскаватори, механички лопати и слични самоходни уреди	
	— Помошни уреди за кранови — автоматски клешти за манипулација на слабови, пакети лимови и макари лента	5		Ех.	
	— Мачки на кранови со уреди за стрипување (стрипер дигалки)	5		— Јамски натоварувачи со лажица на шини и со гумени тркала	5
	— Мачки на кранови за вложување материјали во металуршки печки	5		— Натоварувачи со лажица на гумени тркала или на гасеници за рудници со површински копови	5
84.22/5г	Дигалки самостојни, подвижни		84.23/46	Булдожери и багери со мотор над 200 KS	
	Ех.			Ех.	
	— Подвижни — мобилни дигалки со хидрауличен факач за зафаќање на старо железо во железарници, носивост над 10 тона	5		— Булдожери за рудници на дневни копови	5
	— Дигалки за полнење — шаржирање на SM печки, електрични печки и конвертори	5		— Багери електрични, со зафатнина на лажицата над 2 m ³	5
				— Багери дизел, електрични, со зафатнина на лажицата над 2 m ³	5
				— Багери со ротирачки ведрички за дневни копови	5
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар и сл.		84.23/7	Машини за длабински дупчења	
	Ех.			Ех.	
	— Уреди за дозирање — додавачи, капацитет над 500 t/h материјали	5		Јамски гарнитури за длабински дупчења	5
	— Уреди за дозирање — електромагнетни вибрациони додавачи	5	84.23/12	Други машини стабилни или подвижни, за ископување, нивелирање, набивање и сл.	
	— Автоматски дозери за приготвување на јаглен за коксирање	5		Ех.	
	— Манипулатори за ковачки инготи и за отковки за ковачници на железарници	5		— Машини режачки од удирачки тип за откопување железна руда во јами	5
	— Хидраулични и механички уреди за манипулација со електроди на електропечки	5		— Дупчалки за павкалесто дупчење, со постамент	5
	— Уреди за манипулација на жешка шаржа од ротациони до електроредукциони печки	5		— Самоходни дупчалки за дупчење и изработка на ископи	5
	— Уреди за извртување на казани за сурово железо, суров челик и феролегури — заради чистење	5		— Вибро-дупчалки	5
	— Уреди за манипулација (пренос и вртење) на макари челични ленти	5		— Уреди за полнење мински дупки со експлозив	5
	— Уреди за манипулација со валјаци на валалнички станови	5		— Дупчалки со пречник на дупчењето над 100 mm	5
	— Одземачи и одлагачи на хомогенизирана руда	5	84.43/2	Машини за центрифугално леење	
	— Уреди за истоварување (кипирање) на вагони	5		Ех.	
	— Самоходни машини за отстранување на троска	5		Уреди за центрифугално леење на цевки од железо	5
	— Самоходни машини за манипулација со инготи	5	84.43/3а и б	Машини за континуирано леење	
84.23/2а	Самоходни скрепери			Ех.	
	Ех.			Машини за континуирано леење на течен челик	5
	Самоходни скрепери за дневни копови	5	84.43/9	Лонци за леење, со механизам	
				Ех.	
				Лонци за леење, со механизам, капацитет над 15 тона	5
84.23/2б	Влечени скрепери		84.43/11	Други конвертори, лонци за леење и сл.	
	Ех.			Ех.	
	Јажни скрепери за натовар на железна руда во јами	5		— Уреди за десилицирање и десулфурирање на сурово железо пред хомогенизирање во миксери	5
				— Уреди за симнување на троска од конвертори, SM печки, електроредукциони печки и сл.	5

1	2	3	1	2	3
	— Конвертори	5	84.45/26-4	Специјални дупчалки	
	— Уреди за воведување на кислород и други гасови во течен метал	5		Ех.	
	— Казани и лонци за сурово железо, суров челик и троска	5		Специјални повеќевретени хоризонтални дупчалки за дупчење плочи на кристализатори	5
	— Уреди за изработка и сушење на чепни стапови	5	84.45/2в-4	Специјални брусилки	
	— Уреди за вакуумирање (вакуумско леење) на течен челик	5		Ех.	
84.44	Валачници и валачнички станови и валјаци за нив	5		— Специјални брусилки за брусење на валјаци за валачнички станови	5
	1) Валачнички станови	5		— Специјални брусилки за чистење на површината на металуршки фазни производи	5
	2) Валачнички пруги за топло и ладно валање	5	84.45/2г	Острила	
	3) Машини и уреди за конечна доработка	5		Ех.	
	4) Машини за отсекување на полуфабрикати и на готови валачнички производи	5		— Специјални острила за острење круни на дупчалки со пречник на дупчењето над 100 mm	5
	5) Машини за калибрирање	5		— Специјални острила за острење на ножови должина над 2 m	5
	6) Валјаци за станови	5	84.45/2д-3	Специјални глодала	
	7) Друго	5		Ех.	
	Ех.			— Специјални глодала за врежување жлебови на валјаци за валачнички станови	5
	Машини и уреди за влечење, брусење и лупење на челик	5		— Специјални глодала за обработка на подложни плочи на железнички шини	5
84.45/1а	Ковачки машини			— Специјални глодала за чистење на површината на металуршки фазни производи	5
	Ех.				
	Специјални хоризонтални ковачки машини за слободно ковање на одливки, тежина над 300 kg	5	84.45/2ф	Специјални рендиња	
84.45/16-2	Преси со хидрауличен погон			Ех.	
	Ех.			Специјални рендиња за чистење на површината на металуршки фазни производи	5
	— Преси за ковање со хидрауличен погон за слободно ковање, сила над 1.000 тона	5			
	— Преси за поддебелување на краиштата на цевки	5	84.45/2е-1 и 2	Пили	
84.45/1в-4	Други машини за ладно обликување			Ех.	
	— Уреди-линии за производство на отворени и затворени профили од ленти и цевки	5		Процесни циркуларни пили	5
	— Рамнала за цевки и профили	5	84.45/2ж	Специјални машини за обработка со симнување на струганици	
84.45/1в-5	Други машини за увалување на зашци, навои и сл.			Ех.	
	Ех.			Специјални машини за обработка и сечење на цевки со симнување на струганици	5
	Машини за врежување нивои на цевки и на спојници	5	84.45/2л	Други машини за обработка со симнување на струганици	
84.45/1в-6	Други машини за обработка по пат на деформација			Ех.	
	Ех.			Уреди за сечење цевки со втиснување	5
	Машински ножови за сечење отпадоци на метали во приготвување на влошка за производство на суров челик	5	84.50/3	Апарати за автоматско сечење или за сечење со пренос од цртеж	
84.45/2а-5	Други стругови			Ех.	
	Ех.			— Апарати за пламено сечење и чистење (флемување) на металуршки фазни производи	5
	— Машини за обработка на валјаци за валачнички станови	5		— Автоматски уреди за сецкање на гредички за изработка на безрабни цевки	5
	— Машини за обработка на отковани, тежина над 500 kg	5	84.50/4	Други апарати за сечење и заварување	
	— Специјални стругови за чистење на површината на металуршки фазни производи	5		Ех.	
				Уреди за автоматско режење на слабови и инготи	5

1	2	3	1	2	3
85.23/2	Кабли за пренос на сила Ех. Кабли за пренос на сила од специјална изработка за високи температури во топилници, во челичани и при други металуршки печки	5		Ех. — Мерни и регулациони инструменти и апарати на ротациони печки, на електроредукциони и електролачни печки и конвертори	5
86.02/3	Електрични локомотиви со напојување од еден систем Ех. — Јамски електрични локомотиви над 7 тона — Електрични локомотиви специјално изработени за потребите на коксарници — за манипулација на вжарен кокс	5 5	90.25	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи Ех. — Апарати за хемиски квантитативна анализа на суров челик и на феролегури (квантометри)	5 5
86.04/5	Моторни товарни вагони Ех. — Самоходни вагони на електричен погон за пренос на казани со суров челик, железо и троска — Специјални самоходни вагони за ремонт на конвертори	5 5	90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. — Апарати за одредување на гасови и други елементи во челик	5 5
86.07/1s-3	Други железнички вагони Ех. — Вагони специјално изработени за прифаќање на вжарен кокс — Вагони со казани за превоз на сурово железо, челик и троска во течна состојба	5 5		— Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на производството во коксарници — Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на производството на сурово железо во високи печки	5 5
87.02/3в-1 до 3	Кипери и дамperi, носивост над 15 тона Ех. Кипери и дамperi за пренос на материјал на руда во јами и на дневни копови	5		— Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на работата на ротационите и електроредукционите печки и конвертори — Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација во валачници	5 5
87.02/3г	Камиони-теглачи Ех. Камиони-теглачи за влечење на специјални приколки за превоз на тешки рударски машини	5		— Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на работата SM и електро-печки	5
87.07/1	Комплетни возила со сопствен погон Ех. Автомобилушкари за пренос на макарни ленти, носивост над 10 тона	5			
87.14/4	Приколка за превоз на товари Ех. Приколки за превоз на тешки рударски машини	5			
90.18/2	Други апарати Ех. Апарати за оксигенотерапија и вештачко дишење	5			
90.24	Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на протокот, длабочината, притисокот итн.				

2. Ова решение ќе се примени и на производите увезени од 1 јануари до 1 февруари 1973 година, ако во тој период за тие производи не е платена царина според Решението за определување пониски царински стопи за специфична опрема за рудници на железна руда и за производство на кокс, железо, челик, челични производи и феролегури („Службен лист на СФРЈ“, бр 9/71 и 18/71).

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 2 февруари 1973 година до 31 декември 1973 година.

Р. п. бр. 111
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биједиќ, с. р.

286.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА БАКАР И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА КАТОДЕН БАКАР

1. На увозот на производи од долунаведените тарифни броеви односно ставови од Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во рудниците на бакар и во производството на катоден бакар, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	На именување	Царинска стапка
1	2	3
40.11/1e	Други надворешни гуми Ех. Надворешни гуми за кипери носивост над 45 тона	5
40.11/2e	Други внатрешни гуми Ех. Внатрешни гуми за кипери носивост над 45 тона	5
73.18/36	Други рабни цевки Ех. Специјални рабни цевководи за транспорт на топилнички гасови и прав во топилници	5
84.02/4	Други помошни уреди за котли Ех. Котли-утилизатори за ладење гасови од пламени печки и конвертори	5
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. — Центрифугални пумпи за одвод на вода од јами во рудници — Центрифугални пумпи во уредите за флотација на руда, отпорни на абразија и корозија — Центрифугални пумпи со хидродинамичко затинање на вратило, за транспорт на електролизатот во електролиза	5 5 5
84.11/16	Вакуум-пумпи Ех. Вакуум-пумпи за филтери во уреди за флотација на руда	5
84.11/2	Компресори Ех. Стационарни компресори со капацитет над 10.000 Nm ³ /h воздух	5
84.11/4	Вентилатори Ех. — Вентилатори од низок притисок за проветрување на јами во рудници	5
84.14/3	Печки за топилници	5
84.17/1s	Други машини и уреди Ех. Полиблок-изменувачи на топлина од импрегниран графит за загревање на електролитот во електролиза	5
84.18/26	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. — Одвојувачи на прав, капацитет над 400 m ³ во минута — Уреди за филтрирање на рудов концентрат — Електрофилтери за издвојување на честици метал од гасовите на топилници	5 5 5
84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството Ех. Ваги за мерење тежина и за регулирање на брзината на протокот на материјалите за транспортерите, со ленти што имаат носивост над 100 тона материјали на час или широчина на лентата од 1.000 mm и повеќе	5
84.22/1a	Товарни лифтови Ех. Скип-уреди за извлекување руди од јами	5
84.22/36	Кранови над 50 до 500 тона носивост Ех. Кранови за манипулација со печки и со конвертори во топилници	5
84.22/4	Машини и уреди за транспортирање во ров	5
84.22/5a	Транспортери со гумена или челична лента врз база на движење на лентата, со сопствен погон Ех. — Транспортери со лента, носивост над 100 тона материјал на час — Транспортери со лента, широчина на лентата од 1 000 mm и повеќе	5 5
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар Ех. — Јамски натоварувачи на електричен, дизел и пневматски погон — Хидраулични уреди за подигање тапанести мелници за мелење руда — Обртни вагонски кипери — Полупортални гребачи — додавачи (риклајмери) — Уреди за транспорт на бакарен прав од електрофилтери, утилизатори и гасоводи до топилнички печки	5 5 5 5 5

1	2	3	1	2	3
84.23/46	Булдожери, багери, англозери и слични машини, со мотор над 200 KS Ех. — Багери електрични зафатнина на лажцата над 6 m ³ — Булдожери со мотор над 270 KS — Турно-трактори со мотор над 250 KS	5 5 5	85.01/26-4	Други трансформатори над 1.000 kg по парче Ех. Трансформатори за јамска разводна мрежа во рудници	5
84.23/7	Машини за длабински дупчења Ех. Машини за длабински рударски истражувачки дупчења	5	85.01/3	Исправувачи и исправувачки апарати Ех. Силициумски исправувачи над 10.0000 ампера	5
84.23/9	Машини за откоп во рударството		85.15/3ж	Други телевизиски преносни и приемни апарати и др. Ех.	
84.23/12	Други машини стабилни или подвижни за ископување итн. Ех. Дупчалки ротационо-перкусиони, самоходни со пречник на дупчењето над 9 цола и со можност на дупчење под агол од 30° во однос на вертикалната линија	5	85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати Ех. Командни и разводни уреди за управување со топилнички печки и конвертори	5
84.43/11	Други конвертори, лонци за леење и др. Ех. — Конвертори за преработка на бакренец — Карусел-машини за леење на аноди бакар	5 5	85.19/4,5 и 6	Расклопни апарати, разводни и заштитни уреди Ех. Јамски електроразводни постројки	5
84.56/3	Уреди за сортирање, флотирање и брикетирање Ех. Уреди за флотирање руда	5	86.02/1.	Акумулаторски електрични локомотиви Ех. Локомотиви за јамски транспорт на руда	5
84.56/7	Други машини за сортирање и сл. Ех. — Дробилнички постројки за руда, капацитет над 400 тона на час — Дробилнички постројки за секундарно дробење на руда, капацитет над 40 тона руда на час — Дробилки за дробење на конверторска шлака — Тапанести мелници за мелење руда, со маса за уфрлање прачки и кугли во мелниците — Уреди за хидраулично сортирање на руда — хидроциклони — Машини за флотациска концентрација — кондиционери — Уреди за одвојување концентрат на руда од флотациска течност — згуснувачи	5 5 5 5 5 5 5	86.02/3	Електрични локомотиви со напојување од еден систем Ех. Локомотиви за јамски транспорт на руда	5
84.59/2к	Други машини и механички справи Ех. — Уреди за изработка на појдовни листови за катода (Starting Scheet machine-Vennberas) — Машини за перење на катода бакар	5 5	87.02/3в-1	Кипери над 30 тона носивост Ех. Кипери над 45 тона носивост	5
			90.20/3	Контролни табли и екрани Ех. Уреди за управување и контрола на процесот на флотирањето на руда — „IKSREI“	5
			90.24	Инструменти и апарати за мерење и др. Ех. Мерни и регулациони инструменти и апарати на топилнички печки и конвертори	5

2. Ова решение ќе се примени и на производите увезени во периодот од 1 јануари до 1 февруари 1973 година, ако во тој период за тие производи не е платена царина според Решението за определување пониски царински стопи за специфична опрема за рудниците на бакар и за производство на катоден бакар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/70 и 18/71).

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 2 февруари 1973 година до 31 декември 1975 година.

Р. п. бр. 112
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Цемал Биедиќ, с. р.

287.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КАЛЦИНИРАНА СОДА

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови од Царинската тарифа — специфична опрема за производството на калцинирана сода, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. Центрифугални пумпи за транспорт на солена вода и други алкални раствори и суспензии	5
84.11/16	Вакуум-пумпи Ех. Ротациони вакуум-пумпи без воден прстен со ламела за создавање вакуум во апсорберите и на филтерите	5
84.11/2	Компресори Ех. — Турбо-компресори за потиснување на јаглен-диоксид во карбонатизационите колони капацитет над 25.000 кубни метра на час — Вијчени компресори за потиснување на јаглен-диоксид во преткарбонатизационите колони	5 5
84.11/5	Други пумпи, компресори, вентилатори итн. Ех. — Дувала за создавање натпритисок во филтрациони комори — Центрифугални дувала за отпращување на отпаден воздух од калцинирана сода	5 5
84.14/4в	Други индустриски печки Ех. — Уреди за континуирано шаржирање на шахтните печки за печење на варовник — Уреди за континуирано празнење на вар од шахтните печки	5 5
84.17/1с	Други машини и уреди Ех. — Апсорпциони колони (апсорбери) за амонијак во солена вода — Колони за дестилација на амонијак од матична лужина — Колони за ладење на дестилационен гас — Колони за дестилација на амонијак од кондензат — Колони за карбонатизација — Колони за апсорпција на јаглендиоксид по карбонатизацијата — Плочести изменувачи на топлината од титан, за ладење на лужина и кондензат — Ротациони сушилници — калцинатори за добивање на калцинирана сода од натриум-бикарбонат — Тапанести ротациони ладилници за ладење на калцинирана сода — Разладувачи (разладни колони) на гасови од калцинаторот	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
84.18/26	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. — Електростатички филтери за пречистување на јаглен-диоксид — Реактори-таложници за пречистување на солена вода — Ротациони вакуум-филтери со ќелии за филтрирање и переење на суров бикарбонат — Уреди за плакнење на амонијак и на јаглен-диоксид со солена вода — Уреди за отпращување на калцинирана сода од гасовите на калцинаторот — Вреќа-филтери (отпращувачи) за отпращување на отпаден воздух од калцинирана сода	5 5 5 5 5
84.19/8	Машини за дозирање и пакување Ех. Ротациони машини за дозирање и пакување на калцинирана сода	5
84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството Ех. Ваги за мерење на транспортери	5

1	2	3
84.22/5а	Транспортери со гумена или челична лента врз база на движење на лентата, со сопствен погон Ех. Транспортери со лента носивост над 100 тона материјал на час	5
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар и сл. Ех. — Автоматски електромагнетни вибрациони додавачи за дозирање на мешавина на варовник и кокс од бункерот на транспортната лента — Членести погиснувачи на калцинирана сода во жешка состојба — редлери — Специјални уреди за натовар на амбалажирана калцинирана сода во железнички вагони, камиони и др.	5 5 5
84.50/7	Други машини за сортирање, просевање, сепарација, кршење и др. Ех. Мелници со чекани за иситнување на згрутчена калцинирана сода	5
84.59/2к	Други машини и механички справи Ех. — Ротациони тапани за гаснење вар, капацитет над 50 тона на час — Уреди за мешање на бикарбонатна суспензија — Турбулентно-вибрациони уреди за пренесување на калцинирана сода од силоси	5 5 5
84.61/1 и 2	Автоматски и други славини, вентили и слични уреди за цевоводи, котли итн. Ех. Славини, вентили и слични уреди што се користат во технолошкиот процес на производството на калцинирана сода, освен славините, вентилите и сличните уреди што се наменети за индустриската вода и за кондензатите	5
85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати Ех. Командно-контролни табли за регулација на работата на уредите што се користат во производството на калцинирана сода	5
90.20/1	Апарати врз база на радиоактивни изотопи Ех. Радиоизотопски регулатори на нивото за бикарбонат во натоварната инка	5
90.24	Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на протокот, длабочината, притисокот и др.	

1	2	3
	Ех. Инструменти за мерење на протокот, притисокот, температурата, густината и нивото на течностите, неелектрични — пнеуматски	5
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на работата на уредите за производството на калцинирана сода	5

2. Ова решение ќе се примени и на производите увезени во периодот од 1 јануари до 1 февруари 1973 година ако во тој период за тие производи не е платена царина според Решението за определување пониски царински стопи за специфичната опрема за производство на калцинирана сода („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/70 и 18/71).

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 2 февруари 1973 година до 31 декември 1975 година.

Р. п. бр. 113
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

288.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА НАФТА И ПРИРОДЕН ГАС

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во експлоатацијата на нафта и природен гас, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3

82 05/1f-2	Други алати за дупчење и сондажа Ех. Алати за дупчење дупчатини длабочина над 1.000 метри	5
------------	---	---

1	2	3	1	2	3
84.10/2	Ротациони пумпи Ех. — Ротациони пумпи за транспорт на течни гасови — Вијчени челични пумпи за нафта	5 5		Ех. Специјални уреди за натовар и истовар на нафта	5
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. — Центрифугални повеќестепени челични пумпи за транспорт на нафта, отпорни на абразивни материји — Центрифугални длабочински пумпи за експлоатација на нафтени дупнатини	5 5	84.23/7 84.23/8 84.45/2а-5	Машини за длабочински дупчења Ех. Машини за длабочински дупчења со можност на дупчењето над 1000 метри Машини за експлоатација на нафта Други стругови Ех. Специјални стругови без шилци за нарежување на АRI навои и цевки должина 10 и повеќе метри, за пречници од 2,5 и повеќе цола	5 5 5
84.10/5	Клипни пумпи Ех. — Клипни пумпи за транспорт на нафта, отпорни на абразивни материји — Клипни пумпи од висок притисок за исплакнување на дупнатини — Клипни длабочински пумпи за експлоатација на нафта	5 5 5	84.50/6	Други апарати за гасно лемење, заварување, сечење и цементирање (темперување) Ех. Уреди за површинско калење на кошулки на цилиндарот на пумпи и сл.	5 5
84.11/2	Компресори Ех. — Компресори без подмачкување — Центрифугални гасни компресори — Компресори за експлозивни гасови (со лавиринтски или механички дихтунзи)	5 5 5	84.59/2к 84.61/1	Други машини и механички уреди Ех. Уреди за издвојување на вода и сол од нафта, само електричен дел Автоматски славини, вентили, и слични уреди Ех.	5 5
84.17/1г	Машини и уреди за парење и сушење Ех. Уреди за сушење на воздух за пнеуматски инструменти	5		— Уреди за спречување ерупција на гас или нафта од дупнатини превентери — Славини со подмачкување за притисоци од над 40 атмосфери	5 5
84.17/1с	Други машини и уреди за обработка на материјали со менување на температурата Ех. Колони за дестилација на гас, од легиран или платиниран челик, пречник 3 m и повеќе	5		— Челични сигурносни вентили — Топчести славини за притисоци од над 100 атмосфери — Дишни вентили за регулирање на притисокот во затворени садови (цистерни и резервоари) — Електромагнетни вентили (во експлозионо сигурносна изработка)	5 5 5
84.18/2б	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. — Уреди за издвојување на вода и водена пара од гасови и од течни гасови со помош на хигроскопни материји — Уреди за пречистување на исплака	5 5	84.61/2	Други славини, вентили и слични уреди Ех. — Славини со подмачкување за притисоци од над 40 атмосфери — Челични вентили и шибери со пречник од 12 и повеќе цола — Топчести славини за притисоци од над 100 атмосфери — Челични вентили и шибери за притисоци од над 100 атмосфери	5 5 5 5
84.21/2	Апарати за гаснење на пожар Ех. Специјални уреди за гаснење на пожар на стабилни резервоари, со механичка пена	5		— Вентили со серво уреди и далечинско управување со пречници од 12 и повеќе цола	5
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар и сл.				

1	2	3	1	2	3
84.64	Дихтунзи и слични спојници од метални листови, комбинирани со друг материјал или од метални фолии и сл. Ех. Метални и металнографитни механички дихтунзи за пумпи и компресори опфатени со ова решение	5	90.26/2a	Справи за мерење на потрошувачката или производството на гасови Ех. Справи за волуметриско мерење на потрошувачката или производството на гасови, капацитет над 6 кубни метри на час	5
85.19/4	Расклопни апарати, од низок и висок напон Ех. Расклопни апарати од низок напон за моќи над 20 KW, изработени во специјална сигурносна верзија	5	90.26/2b	Справи за мерење на потрошувачката или производството на течности Ех. Справи за мерење на потрошувачката или производството на течности, освен водомери до 2 цола	5
85.22/2в	Други електрични стоки и апарати Ех. Апарати за напукување во дупнатини	5	90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. — Апарати за електрокаротажни испитувања — Апарати за управување со процесот на дупчењето (оптоварувања на длетата, бројот на вртењата на масата и количината на исплакмата)	5
87.02/3a	Цистерни Ех. Автоцистерни за превоз на течни гасови	5		— Потенциометарски индикатори на температурата (стандардна и конзолна изработка) за мерење, над 10 мерни места — Мерачи на температурата од тип: а) напонско пнеуматски од обична изработка б) струјни пнеуматски во експлозионо сигурносна изработка в) пнеуматски струјни во експлозионо сигурносна изработка	5
87.02/3в-1 и 2	Камиони, кипери и дамperi, носивост над 20 тони Ех. Камиони носивост над 20 тони	5		— Електрични и електронски инструменти за мерење и автоматска контрола на нивото: а) врз база на истиснување б) со пливка — Електронски пишувачи за вградување во контролни плочи	5
87.03/11	Други моторни возила за специјални цели Ех. — Специјални возила со пумпи за цементирање на дупнатини за нафта и гас — Специјални возила со мешалки за приготвување на цементно млеко за цементирање на дупнатини — Специјални возила за електрокаротажни испитувања на слоеви во дупнатина — Специјални возила за спуштање на алат со жица во дупнатини — Специјални возила со кули за поправки на дупнатини	5			5
90.24	Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на протокот, длабочината, притисокот и др. Ех. — Пнеуматски инструменти и апарати за мерење и автоматска контрола на протокот во цевоводи со пречник над 3/4 цола — Пнеуматски инструменти и апарати за мерење и автоматска контрола на нивото врз база на истиснување на флуиди — Рефлексни покажувачи на нивото — Пресостати за сигнализација на притисоките во обична и експлозионо сигурносна изработка — Диференцијални пресостати во обична и експлозионо сигурносна изработка	5			5

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1973 година до 31 декември 1975 година.

Р. п бр. 114
4 април 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

289.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛИЕТИЛЕН

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за производство на полиетилен, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73), ќе се преминуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
73.18/2в	Безрабни цевки од не'рјосувачки челик Ех. Безрабни цевки од не'рјосувачки челик за транспорт на етилен, полиетилен и катализатори под притисок од 2000 и повеќе атмосфери (цевки атестирани на притисоци од 2800 до 3300 атмосфери)	5
73.20/2	Друг прибор за цевки и цевоводи од не'рјосувачки челик Ех. Прибор за цевки и цевоводи од не'рјосувачки челик за транспорт на етилен, полиетилен и катализатори под притисок од 2000 и повеќе атмосфери (цевки атестирани на притисоци од 2800 до 3300 атмосфери)	5
84.10/2	Ротациони пумпи Ех. — Запчести ротациони пумпи за транспорт на растопен полиетилен — Запчести, ротациони пумпи за систем на сигурносни вентили за притисоци над 700 атмосфери	5 5
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. — Центрифугални пумпи за транспорт на врела вода, температура над 140 С — Центрифугални пумпи за транспорт на течен етилен, температура минус 104 С	5 5
84.10/5	Клипни пумпи Ех. Специјални клипни пумпи за брзнување на катализатори во реактори за полимеризација на полиетилен, под притисок од над 500 атмосфери	5

84.17/1д	Машини и уреди за разладување материјали Ех. — Цевни изменувачи на топлина за разладување на смеска на полиетилен и етилен — Цевни изменувачи на топлина за разладување на етилен со притисок од 200 атмосфери — Цевни изменувачи на топлина за загревање на течен етилен со температура од минус 104 С	5 5 5
84.19/8	Машини за дозирање и пакување Ех. Автоматски машини за дозирање и пакување на гранули на полиетилен	5
84.59/2к	Други машини и механички уреди Ех. — Мешалки на реактор за полимеризација на етилен — Уреди за сечење на полиетиленска маса (полимеризати) во гранули — Екструдерски линии за добивање гранули на полиетилен — Уреди за одржување на одреден притисок на вода за разладување на смеса на полиетилен и етилен	5 5 5 5
84.61/1	Автоматски славини, вентили и сл. Ех. — Специјални автоматски вентили за притисоци над 1.500 атмосфери — Сигурносни вентили за притисоци над 700 атмосфери	5 5
84.61/2	Други славини, вентили и сл. Ех. — Специјални вентили за притисоци над 1.500 атмосфери — Специјални вентили за ниски температури (са минус 100 С), изработени од не'рјосувачки челик	5 5
85.01/1а-2вв	Други генератори и мотори тежина над 100 кг до 1000 кг парче Ех. Специјални електромотори за реактори за полимеризација на полиетилен	5 5
87.02/3б	Ладилници и возила со изолација Ех. Возила со специјална изолација за транспорт на течен етилен температура минус 104 С	5
87.02/3г	Камиони-тегачи Ех. Камиони-тегачи за влечење на полуприколки — цистерни, за транспорт на течен етилен температура минус 104 С	5
87.14/2	Приколки со контејнери за цемент, вино како и ладилници итн. Ех. Полуприколки — цистерни за транспорт на течен етилен температура минус 104 С	5

СОДРЖИНА:

Страна

	Страна		Страна
259. Одлука за примена на бенефицирани царински стапки за специфичната опрема на некои групации на стопанството, за која пријавата за склучената работа на увоз на стоки ѝ е поднесена на надлежната банка до 31 декември 1972 година, а увозот ќе се изврши до 30 септември 1973 година	605	272. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на полистирол — — — — —	626
260. Решение за ослободување од плаќање царина на специфичните делови за големи морски бродски мотори со внатрешно согорување — — — — —	606	273. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на полиакрилонитрилно влакно — — — — —	627
261. Решение за ослободување од плаќање царина на авиони за потребите на стопанската авијација во 1973 година — — — — —	607	274. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на полиестерски влакна — — — — —	629
262. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за електролитичкото производство на хлор и натриум-хидроксид — — — — —	607	275. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во шумарството — — — — —	631
263. Решение за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема што се користи во заштитните работилници за професионална рехабилитација на инвалиди — — — — —	608	276. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на цемент — — — — —	632
264. Решение за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема што се увезува за потребите на безбедноста на воздушната пловидба — — — — —	610	277. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на калиумови соединенија — — — — —	633
265. Решение за ослободување од плаќање царини на суровини и репродукциони материјали за 1973 година — — — — —	611	278. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на винилхлорид мономер — PVC во прав — — — — —	634
266. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во рудниците на жива и во производството на жива — — — — —	612	279. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производство на сулфурна киселина — — — — —	635
267. Решение за царинскиот контингент за увоз на стоки според Листата „Д“ на дополнителниот протокол кон спогодбата за локална размена помеѓу пограничните зони Буче, Копер, Сежана, Нова Горица и Трст — — — — —	614	280. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во рудниците на јаглен и при облагородувањето на јаглен — — — — —	636
268. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во рудниците на боксит и во производството на аноди за електролиза на алуминиум, на глиница и на алуминиум — — — — —	615	281. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на полиамидни влакна — — — — —	640
269. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во рудниците на олово и цинк и во производството на олово и цинк и на нивни придружни метали — — — — —	621	282. Решение за одредување на пониски царински стапки на увозот на производи на црната металургија во 1973 година — — — — —	642
270. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на формалин — — — — —	625	283. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се увезува во рамките на Програмата за модернизација на југословенскиот телеграфски и телефонски сообраќај — — — — —	643
271. Решение за одредување пониски царински стапки за специфичната опрема за производство на фенол-, меламина- и карбамид-формалдехидни маси за пресување (дуропласт маси) — — — — —	625	284. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на титан-диоксид — — — — —	645
		285. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во рудниците на железна руда и во производството на кокс, железо, челик, челични производи и феролегури — — — — —	646
		286. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во рудниците на бакар и во производството на катоден бакар — — — — —	652
		287. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производството на калцинирана сода — — — — —	654
		288. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во експлоатацијата на нафта и природен гас — — — — —	655
		289. Решение за одредување пониски царински стапки за специфичната опрема за производство на полиетилен — — — — —	658
	625	Одликувања — — — — —	659

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за култура на СР Србија, бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година